



СЛ
НА СОЦИЈА.

1830
Službeni vesnik SR
Makedonije

1988 Skopje
fah 51

СТ
СЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

БЕЛГРАД

БРОЈ 41

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 1.260 динари. – Аконтација на претплата за 1988 година изнесува 20.800 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

537.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ

Се прогласува Законот за системите за врски, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јуни 1988 година.

П бр. 845
29 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН

ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат прашањата за системите за врски што се од значење за безбедноста на земјата и за технолошкото единство на системите за врски, меѓународните врски и радиоврски, користењето на радиостаниците од страна на дипломатските и конзуларните претставништва, странски правни лица и странски државјани, стандардите, техничките нормативи и нормите на квалитетот на техничките средства за врски и евидентирањето и обработката на податоците во областа на врските.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следното значење:

- 1) врска е секој пренос, предавање или прием на порака во форма на знаци, сигнали, пишуван текст, слика и звук или соопштение преку жични, радиски, оптички или други електромагнетни системи;
- 2) технички средства за врски се постројки, уреди, апарати и друга опрема што служи за остварување врски;
- 3) систем за врски е збир на телекомуникациони објекти односно на технички средства кои меѓусебно се поврзани така што да претставуваат технолошка целина и се да користат на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или на одделни нејзини делови за пренос, предавање или прием на пораки;
- 4) имател на систем за врски е носителот на правото на располагање со систем за врски;
- 5) имател на технички средства за врски е носителот на правото на располагање или носителот на правото на привремено користење, или сопственикот на технички

средства за врски што ги користи исклучително за сопствени потреби;

6) технолошко единство на системите за врски се единствена технологија во пренесувањето на пораки и единствени технички карактеристики на употребените технички средства;

7) вонредни околности се настани причинети од елементарни непогоди и катастрофи, епидемии од поголем обем, поголеми растројства во функционирањето на задолжително поврзаните системи за врски, загрозување на безбедноста на земјата, непосредна воена опасност, воена состојба и други вонредни околности;

8) индустриска, научна и медицинска примена на радиофреквенциска енергија е работа на уредите или апаратите што се конструирани така што локално да произведуваат и користат електромагнетна енергија за потребите на науката, медицината, индустријата, домаќинството или за слични потреби, исклучувајќи ја секоја примена во врските;

9) радиофреквенциски опсег е дел од радиофреквенцискиот спектар што се наоѓа помеѓу две определени гранични радиофреквенции;

10) исклучителна радиофреквенција е радиофреквенција доделена на радиостаници на еден имател (на една локација или во определена зона на опслужување), водејќи сметка за густината на зафатеноста на опсегот и за потребниот квалитет на радиоврските;

11) заедничка радиофреквенција е радиофреквенција доделена на радиостаници на повеќе иматели од иста или различна дејност, водејќи сметка за густината на зафатеноста на опсегот и за потребниот квалитет на радиоврските;

12) општа радиофреквенција е радиофреквенција доделена на радиостаници на повеќе иматели, не водејќи сметка за густината на зафатеноста на опсегот и за квалитетот на радиоврските;

13) радиостаница е еден или повеќе предаватели или приемници или комбинација на еден или повеќе предаватели или приемници, со една или повеќе антени и со други припаѓачки уреди на едно место што се потребни за вршење на радиослужбите;

14) радиомрежа е збир на три или повеќе радиостаници што овозможуваат остварување на радиоврски помеѓу три или повеќе точки;

15) радиоемисија е електромагнетско зрачење од предавателна радиостаница;

16) доделена радиофреквенција е центар на фреквенцискиот опсег доделен на радиостаница;

17) пречка е штетна пречка која суштествено и зачестено ја спречува или прекинува работата на радиослужбата над дозволените норми утврдени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон;

18) станица за контрола на радиоемисиите е збир на специјални приемници, антени и други уреди на едно место што се потребни заради контрола на радиоемисиите, за откривање на емисии на радиостаници без дозвола и на други недоволени емисии, за истражување на штетни пречки причинети со емисии, како и за испитувања и мерења во радиоврските за потребите на планирањето на радиосистемите;

19) контрола на радиоемисиите е проверување на усогласеноста на карактеристиките на емисиите на радиостаниците за кои се издадени дозволи со карактеристиките пропишани со сојузни прописи;

20) фиксна сателитска служба е радиокомуникација помеѓу земните радиостаници со посредство на еден или повеќе сателити.

Член 3

При изградбата на системи за врски мора да се обезбеди особено: усогласен развој и ефикасно функционирање на системите за врски, меѓусебно поврзување на системите за врски, одржување и користење на поврзаните системи за врски, како и изградба на заеднички капацитети.

Член 4

Системот за врски на југословенските пошти, телефони и телефони (во натамошниот текст: систем за врски на ЈПТТ) е основен систем за врски во Југославија на кој се поврзуваат другите системи за врски, во согласност со овој закон.

Системот за врски на ЈПТТ се планира и развива заради изградба на интегриран и технички единствен систем за врски и интеграција на сите телекомуникациони служби.

Радиостаниците за работа во фиксна сателитска служба се составен дел на системот за врски на ЈПТТ.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, радиостаниците за работа во фиксна сателитска служба што служат за прием и емитување на радио и телевизиски програми можат да бидат и составен дел на системот за врски на радиодифузните организации во рамките на ЈРТ.

Имателите на систем за врски од став 4 на овој член, согласно со член 7 од овој закон, ги усогласуваат своите планови за развој со ПТТ организации.

Член 5

Општествено-политичките заедници се грижат за развојот и изградбата на системот за врски на ЈПТТ, во согласност со општите потреби на општеството, како и со потребите на безбедноста на земјата и на технолошкото единство на системите за врски.

Член 6

Заради обезбедување технолошко единство на системите за врски, имателот на систем за врски е должен својот систем за врски да го планира, гради, користи и одржува во согласност со основната техничка и технолошка концепција на тој систем и на начин со кој се обезбедува технолошко единство на системите за врски.

Со основната техничка и технолошка концепција на системите за врски имателот на систем за врски ги утврдува основните технички принципи за организацијата, изградбата, одржувањето и функционирањето на системите за врски, а особено:

1) принципите и целите на изградбата и проширувањето на телекомуникационата мрежа;

2) поделбата на телекомуникационата мрежа на сообраќајни подрачја односно на подрачја за давање услуги на крајните корисници;

3) техничките принципи и критериумите за изградба на телекомуникационата мрежа;

4) основните принципи на експлоатацијата на телекомуникационата мрежа.

Основната техничка и технолошка концепција на системот за врски имателот на систем за врски ја утврдува во согласност со:

1) овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон;

2) стандардите, техничките нормативи и нормите на квалитетот на производите и услугите;

3) планот на намената на фреквенциските опсези;

4) препораките на меѓународните советодавни комитети за телеграфија и телефонија односно за радио (ССТТ и ССІК) и со другите меѓународни технички услови и стандарди од областа на врските, согласно со меѓународните договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 7

Имателите на системи за врски се должни меѓусебно да ги усогласуваат своите планови за развој, особено во поглед на:

1) намената и локацијата на телекомуникационите објекти;

2) видот и правецот на системот за пренос;

3) капацитетот на системот за пренос на одделни правци;

4) мерките за заштита на системот за пренос;

5) роковите за изградба на заеднички објекти.

Плановите за развој на системите за врски, кои задолжително се поврзуваат во Системот за врски на Југославија, се усогласуваат според постапката, што се уредува со пропис донесен врз основа на овој закон. Со тој пропис се определува носителот на координацијата за меѓусебно усогласување на овие планови за развој.

Одобрение за изградба, реконструкција или проширување на системите за врски што задолжително се поврзуваат во Системот за врски на Југославија, по завршеното усогласување на плановите за развој, издава надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, по прибавено мислење од носителот на координацијата за усогласување на плановите за развој.

Имателот на систем за врски односно заинтересираните органи или организации, освен имателите на систем за врски на вооружените сили и на систем за врски на органите за внатрешни работи, се должни своите потреби за врски да ги достават до ПТТ организација на тоа подрачје.

Имателот на функционален систем за врски, освен имателите на функционални системи за врски кои задолжително се поврзуваат во Системот за врски на Југославија, е должен да го усогласи својот план за развој на системот за врски со ПТТ организација на тоа подрачје.

Одобрение за изградба, реконструкција или проширување на функционалниот систем за врски од став 5 на овој член издава надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, ако врз основа на мислењето на ПТТ организација на тоа подрачје оцени дека не е технолошки можно и економски оправдано да се користи системот за врски на ЈПТТ.

Член 8

Имателот на систем за врски односно корисникот на систем за врски и на технички средства за врски не смее да го спречува функционирањето на системите за врски или на средствата за врски на други иматели на системи за врски.

Член 9

Забрането е воспоставувањето и користењето на врски спротивно на интересите на безбедноста на земјата, основите на системот на социјалистичкото самоуправни уредување на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на јавниот ред и морал.

Член 10

Имателите на системи за врски се должни, во рамките на техничките можности, да обезбедат неповредливост на тајноста на пораките, а особено неповредливост на тајноста на пораките што се пренесуваат во вонредни околности, и трајно да вршат контрола над обезбедувањето неповредливост на тајноста на пораките.

Член 11

Имателите на системи за врски и на средства за врски се должни преносот на пораки, кога е тоа уредено со прописите донесени врз основа на овој закон, да го вршат на начин на кој се обезбедува сигурно и брзо спогодување, со употреба на единствени изрази, поими, знаци и скратеници.

Член 12

Имателот односно корисникот на систем и на средства за врски мора да употребува отворен слог и прописани домашни и меѓународни слогови, кодови и скратеници.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, можат да се употребуваат сопствени слогови и кодови, на начинот и под условите определени во прописите за криптозаштитата, а врз основа на одобрение од сојузниот секретар за народна одбрана, дадено во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 13

Имателите на системи за врски мораат да му даваат првенство на преносот на пораки што се однесуваат на безбедноста на земјата и на човечките животи на море, на копно, во воздухот или во просторот надвор од атмосферата, како и на загроеноста на имотот од поголем обем.

Член 14

Објекти и технички средства за врски од значење за технолошкото единство на системите за врски можат да се произведуваат, проектираат, употребуваат, градат и одржуваат во согласност со стандардите, техничките нормативи, нормите на квалитетот на производите и услугите, техничките услови и со прописите донесени врз основа на сојузните закони со кои се уредуваат прашањата од значење за стандардизацијата и за технолошкото единство на системите за врски.

Член 15

Објектите и техничките средства за врски од значење за технолошкото единство на системите за врски, за кои е тоа определено со пропис донесен врз основа на сојузен закон, подлежат на задолжително атестирање.

Атестот од став 1 на овој член го издава сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата или организацијата или заедницата што таа ќе ја овласти, а која е стручно оспособена за вршење на тие работи.

За објектите и техничките средства во системот за врски на ЈПТТ атести издава Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони (во натамошниот текст: Заедницата на ЈПТТ), во согласност со техничките услови, освен кога тоа, во интерес на безбедноста на земјата, поинаку е уредено со сојузен закон.

Член 16

Заради обезбедување услови за правилно функционирање и непречено користење на системите за врски, новоизградениот систем за врски или делот од систем за врски кој претставува определена технолошка целина може да се пушти во работа и да се користи дури кога со технички преглед ќе се утврди дека е изграден во согласност со условите утврдени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 17

Зградите, просторните и другите објекти за сместување на постројки, уреди, апарати и друга опрема што се вградува во системот за врски мораат да ги исполнуваат техничките услови за изградба и развој на односниот систем за врски.

Зградите, просторните и другите објекти од став 1 на овој член мораат да се градат со зголемена отпорност на земјотрес, зависно од степенот на тресноста на зоната, како и со потребна сигурност од други видови разурнување (пожари, поплави, воени дејства и др.), зависно од значењето на постројките, уредите, апаратите и другата опрема за функционирање на односниот систем за врски.

Член 18

Во градовите и во населбите од градски карактер, при градењето на деловни и станбени објекти, инвеститорите на таа градба мораат да изградат канализациона мрежа за претплатничката телекомуникациона мрежа, како и за кабелската дистрибуциона мрежа – за дистрибуција на радио и телевизиски програми, на начинот утврден и за другата комунална инфраструктура.

Во објектите од став 1 на овој член мора да се вгради телефонска и кабелска дистрибуциона инсталација.

Член 19

Во сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските се формира информационо-документационен центар кој ќе ги врши работите на собирање, обработка, размена и користење на податоци за системите за врски значајни за нивниот развој и функционирање.

Член 20

Имателите на системи за врски, како и имателите на определени средства за врски се должни да водат определени технички и други податоци за својот систем за врски односно за средствата за врски што се од значење за безбедноста на земјата и за технолошкото единство на системите за врски и тие податоци да им ги доставуваат на надлежните органи.

Член 21

ПТТ организаци, и радиодифузните организации, во рамките на техничките можности и со надомест, обезбедуваат пренос односно емисија на сигналите на еталоните на фреквенцијата и времето што ги добиваат од сојузната организација надлежна за работи на мерите и скапоцените метали.

Имателите на задолжително поврзани системи за врски од член 25 на овој закон се должни да ги примаат сигналите на еталоните на фреквенцијата и времето и да ги споредуваат со сигналите на своите уреди и средства за врски.

Член 22

Имателот на систем за врски е должен да организира и трајно да врши контрола на функционирањето и користењето на својот систем за врски и да ги прегледува објектите и техничките средства за врски што се составен дел на неговиот систем за врски, како и навремено да презема мерки потребни за отстранување на пречките и недостатоците во својот систем за врски.

За прекилот на меѓународните врски или на магистралните врски помеѓу републиките и автономните покраини што се од интерес за целата земја, имателот на систем за врски е должен да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

Член 23

Ако поради вонредни околности или од други причини настапи прекин на врските во некој од задолжително поврзаните системи за врски, имателот на тој систем е должен веднаш да преземе потребни мерки врската одново да се воспостави во што пократок рок.

Член 24

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските го утврдува планот за користење на системите за врски за време на воена состојба и во случај на непосредна воена опасност за потребите на органите на федерацијата и се грижи за неговото спроведување.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на врските на вооружените сили и на органите за внатрешни работи чијшто план за користење се утврдува врз основа на посебни прописи.

II. СИСТЕМИ ЗА ВРСКИ

1. Систем за врски на Југославија

Член 25

Системот за врски на Југославија го сочинуваат соодветните делови на следните системи за врски:

- 1) системот за врски на ЈПТТ;
- 2) системот за врски на југословенското радио и телевизија;
- 3) системот за врски на југословенските железници;
- 4) системот за врски на југословенското електростопанство;
- 5) системот за врски на вооружените сили;
- 6) системот за врски на органите за внатрешни работи;
- 7) системот за врски во поморската пловидба;
- 8) системот за врски во внатрешната пловидба;
- 9) системот за врски во воздушната пловидба.

Член 26

Основа на Системот за врски на Југославија во редовни услови и вонредни околности претставува системот за врски на ЈПТТ.

Системите за врски што задолжително се поврзуваат во Системот за врски на Југославија се поврзани така што да можат ефикасно да функционираат во вонредни околности.

Член 27

Системот за врски на југословенското радио и телевизија и функционалните системи за врски од член 25 точ. 3 до 9 на овој закон задолжително се поврзуваат во соодветни телекомуникациони центри со системот за врски на ЈПТТ и меѓусебно.

Член 28

Системите за врски што се поврзани во Системот за врски на Југославија мораат да се одржуваат во состојба која обезбедува нивно правилно и непречено функционирање и користење.

Член 29

Имателите на задолжително поврзани системи за врски се должни да обезбедат соодветно непрекинато напојување со електрична енергија во редовни и вонредни околности на оние постројки и уреди од кои зависи правилното функционирање и непреченото користење на Системот за врски на Југославија.

Електростопанските организации се должни приоритетно да обезбедат основно напојување со електрична енергија на постројките и уредите на задолжително поврзаните системи за врски.

Член 30

Имателите на задолжително поврзани системи за врски се должни, по налог од надлежниот орган, да организираат и повремено да вршат заеднички вежби заради проверка на функционирањето на Системот за врски на Југославија или на неговите делови и на можноста за негово користење во целата земја или во определени делови на земјата.

Член 31

Задолжително поврзаните системи за врски или некои од тие системи или одделни делови на тие системи, во случај на вонредни околности, се користат на начинот определен со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

2. Систем за врски на ЈПТТ

Член 32

Системот за врски на ЈПТТ, како основен систем за врски, е единствен систем кој служи на општите општествени потреби и на потребите на стопанството и на поединци за поштенски, телеграфски, телефонски и други телекомуникациони услуги (во натамошниот текст: ПТТ услуги) во внатрешниот и меѓународниот ПТТ сообраќај.

Системот за врски на ЈПТТ, како единствен технолошки систем, се планира, гради, користи и одржува на начин на кој се обезбедува технолошко единство на системите за врски за непречено давање на ПТТ услуги на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 33

ПТТ организации се должни вршењето на ПТТ услуги да го организираат на начин и под услови кои обезбедуваат ефикасно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на тие услуги и во согласност со интересите на безбедноста на земјата.

Член 34

Развој и унапредување на широкопојасните системи на интегрираните телекомуникациони служби, како дел од технолошки единствениот систем за врски во Југославија, се обезбедуваат во рамките на системот за врски на ЈПТТ.

Член 35

Развојот и унапредувањето на системот за врски на ЈПТТ на подрачјето на ПТТ организации се утврдуваат со планот на ПТТ организација, во согласност со заедничкиот план на ПТТ организации здружени во Заедницата на ЈПТТ, со генералниот план на ПТТ мрежа, како и со техничките услови што Заедницата на ЈПТТ ги утврдува со своите општи акти.

Одобрение за изградба, реконструкција и проширување на магистралните и меѓународните ПТТ капацитети и на другите објекти предвидени со заедничкиот план може да се издаде само ако постои потврда дека инвестиционо-техничката документација за нивна изградба, реконструкција и проширување обезбедува технолошко единство на системот во согласност со заедничкиот план на ПТТ организации здружени во Заедницата на ЈПТТ, со Генералниот план на ПТТ мрежа и со техничките услови определени со општиот акт на Заедницата на ЈПТТ.

Потврдата од став 2 на овој член ја издава Заедницата на ЈПТТ, а потврдата за изградба, реконструкција и проширување на други ПТТ објекти и технички средства за врски се издава на начинот утврден со самоуправната спогодба за здружување на ПТТ организации во Заедницата на ЈПТТ.

Член 36

ПТТ организации се должни да обезбедат правилно и непречено функционирање на ПТТ сообраќај и да ги вршат ПТТ услуги во согласност со одредбите на законот и со општите акти на Заедницата на ЈПТТ со кои се уредува и обезбедува технолошко единство на системот за врски на ЈПТТ и единствена технологија во вршењето на ПТТ услуги на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Член 37

ПТТ организации имаат право и должност да преземаат мерки за обезбедување и заштита на системот за врски и за функционирање на ПТТ сообраќај на своето подрачје.

ПТТ организации се должни посебно да се грижат за тоа при преземањето на мерките од став 1 на овој член во што помала мера да им се нанесе штета на постројките, уредите, објектите и на други подвижни и неподвижни предмети во општествена сопственост и во сопственост на граѓаните.

Член 38

ПТТ организации можат, во согласност со Генералниот план на ПТТ мрежа и со техничките услови утврдени со општите акти на Заедницата на ЈПТТ, по барање од заинтересираните општествено-политички заедници, основните и други организации на здружен труд, месните заедници, другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓани и граѓаните, да изградат поштенско-телеграфски и телефонски објекти, постројки или уреди што не се предвидени со среднорочниот план за развој на ПТТ организација, или да ги преместат односно реконструираат постојните ПТТ објекти, постројки или уреди.

Општествено-политичките заедници, организациите односно поединци по чие барање се изведуваат работите од став 1 на овој член ги поднесуваат трошоците за изведување на тие работи и ѝ го надоместуваат на ПТТ организација зголемувањето на трошоците на работењето што е причинето со изградбата, реконструкцијата односно преместувањето на ПТТ објекти, постројки или уреди.

Меѓусебните права и обврски на општествено-политичката заедница, организацијата односно поединецот од ст. 1 и 2 на овој член и на ПТТ организација, се уредуваат со договор.

Член 39

ПТТ организации се должни со своите планови за развој да обезбедат усогласен развој на месните, меѓумесните и меѓународните ПТТ капацитети односно да обезбедат правилно и непречено одвивање на ПТТ сообраќај.

3. Систем за врски на југословенското радио и телевизија**Член 40**

Системот за врски на југословенското радио и телевизија (во натамошниот текст: системот за врски на ЈРТ) е систем за врски кој служи за пренос, емитурање и дистрибуција на радио и телевизиските програми наменети за општ прием, во согласност со прописите за јавното информирање и со овој закон. Системот за врски на ЈРТ мора да биде меѓусебно поврзан така што да претставува технолошки единствен систем на територијата на целата земја.

Системот за врски на ЈРТ мора да се планира, гради, одржува и користи на начин на кој се обезбедува прием на радио и телевизиската програма на определена територија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и надвор од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во согласност со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 41

Радиодифузните организации на ЈРТ се должни:

1) да ја утврдат основната и технолошката концепција на системот за врски;

2) да ги усогласат своите планови за развој заради обезбедување на технолошко единство на системот за врски на ЈРТ и поврзување на системот за врски на ЈРТ со соодветните системи за врски на други земји;

3) да ги утврдат основите за единствено истапување во врска со прашањата значајни за радиодифузијата и за поврзувањето на системот за врски со други земји.

Планот на системот за врски на ЈРТ се донесува врз основа на усогласените планови за развој од став 1 на овој член.

Член 42

Радиодифузните организации имаат право и должност на преземаат мерки за обезбедување и заштита на приемот на своите радио и телевизиски програми и да преземаат мерки за подобрување на чујноста и видливоста на своите програми, во согласност со прописите за јавното информирање и со овој закон.

Член 43

Носител на развојот на кабелските системи за дистрибуција на радио и телевизиските програми до корисниците - претплатниците се радиодифузните организации на ЈРТ.

Радиодифузните организации се должни плановите за развој на кабелските системи од став 1 на овој член да ги усогласуваат со организациите на ПТТ сообраќај во републиките односно во автономните покраини.

Член 44

Иматели односно корисници на сателитски приемници односно уреди за прием на радио и телевизиски програми емитувани преку сателит, кога тие уреди се составен дел на системите за кабелска дистрибуција на тие програми и на програмите на ЈРТ до претплатниците, можат да бидат само радиодифузните организации на ЈРТ.

Меѓусебните права и обврски помеѓу претплатниците од став 1 на овој член и на радиодифузните организации на ЈРТ, од една, и имателите на сателитски врски и сопствените на програми, од друга страна, се регулираат со договори во согласност со овој закон, со прописите за јавното информирање и со меѓународните договори од областа на врските што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 45

Заедничките антенски системи со потребен кабелски развод, вклучувајќи го и приклучокот за кабелската дистрибуциона мрежа во населбата, мораат да се проектираат и градат во согласност со југословенските стандарди.

Под заеднички антенски систем од став 1 на овој член се подразбира антенски систем за прием на радиодифузни програми, со соодветни уреди и кабелски развод до становите односно приемниците, како и надворешен приклучок на кабелската дистрибуциона мрежа или на кабелскиот дистрибуционен систем на населбата.

Член 46

Кабелските дистрибуциони мрежи за прием на радиодифузни програми за повеќе станбени згради или други градежни објекти мораат да се градат во согласност со југословенските стандарди.

Под кабелски дистрибуционен систем од став 1 на овој член се подразбира антенски систем за прием и дистрибуција на радиодифузни програми преку кабелска дистрибуциона мрежа до повеќе станбени објекти, станбени блокови, населби или градови.

Член 47

Инвеститорот на изградбата на заеднички антенски систем од член 45 и на кабелски дистрибуционен систем од член 46 на овој закон е должен да прибави согласност за техничката документација кај надлежната радиодифузна организација.

За технички прием на системите од чл. 45 и 46 на овој закон, инвеститорот е должен да обезбеди атест за исправноста на тие системи.

Член 48

При изградбата на станбен, деловен или друг градежен објект, инвеститорот на таков објект е должен да ги преземе сите мерки што ги утврдила радиодифузната организација на тоа подрачје за да не се влоши квалитетот на приемот на радиодифузните емисии кај корисниците на тоа подрачје.

4. Функционален систем за врски**Член 49**

Функционалниот систем за врски служи за пренос, предавање или прием на пораки за сопствените потреби на одделни органи, организации, заедници и организации на здружен труд во вршењето на нивната дејност, во согласност со овој закон.

Член 50

Функционалниот систем за врски се планира, гради и одржува така што да претставува технолошки единствен систем во поглед на функционирањето и користењето и да ги задоволува потребите за правилно и ефикасно вршење на дејноста на односниот имател на тој систем.

Технолошкото единство на функционалниот систем за врски се обезбедува со основната техничка и технолошка концепција на тој систем што неговиот имател е должен да ја утврди.

Функционалниот систем за врски може да се развива и изградува според потребите на определена дејност, во онаа мера која е потребна за таа дејност, а технолошки не е можно и економски оправдано да се користи системот за врски на ЈПТТ, што, согласно со член 7 од овој закон, се утврдува со меѓусебно усогласување на плановите за развој на системите за врски на ниво на општествено-политичката заедница.

Член 51

Функционалниот систем за врски треба во определени посреднички уреди да овозможи воспоставување на врски со здравствениите организации за укажување брза помош, со организациите кои укажуваат помош во спасувањето и со органите за внатрешни работи заради пренесување на соопштенија за укажување на брза помош и за спасување во случај на несреќи и во вонредни околности.

5. Систем за врски на радиоаматерските организации**Член 52**

Системот за врски на радиоаматерските организации служи за пренос, предавање или прием на пораки за сопствените потреби на радиоаматерските организации во вршењето на нивната радиоаматерска дејност.

Член 53

Системот за врски на радиоаматерските организации можат, во вонредни околности, да го користат и општес-

твено-политичките заедници за извршување на своите задачи, што се утврдува со соодветниот план на надлежниот орган на односната општествено-политичка заедница.

Член 54

Општествено-политичките заедници се грижат за обезбедувањето на потребните услови за развој и нормална работа на радиоаматерските организации, за да може овој систем за врски на радиоаматерските организации, покрај радиоаматерските потреби, да ги задоволи и основните потреби на општеството во вонредни околности и потребите на одбраната и безбедноста на земјата.

III. РАДИОВРСКА

1. Право на користење на радиофреквенции и радиостаници

Член 55

Радиофреквенции и определени видови радиостаници за воспоставување на радиоврски можат да користат органите на општествено-политичките заедници, вооружените сили, основните и други организации на здружен труд, месните заедници и други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата на граѓани (во натамошниот текст: органите и организациите), како и граѓаните.

Член 56

Радиофреквенции и определени видови радиостаници можат да користат дипломатските и конзуларните претставништва, под услови на реципроцитет. Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи, ги определува видовите радиостаници и радиофреквенции што можат да ги користат дипломатските и конзуларните претставништва, во согласност со меѓународниот договор што ја обврзува Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Радиофреквенции и определени видови радиостаници можат да користат странски правни лица што во Социјалистичка Федеративна Република Југославија остваруваат деловно-техничка, информативна, научна, културна, спортска и друга соработка со соодветните органи и организации во земјата.

Дипломатските и конзуларните претставништва и странските правни лица од ст. 1 и 2 на овој член можат да користат радиостаници само за сопствените потреби.

Член 57

Граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат да користат:

- 1) претплатнички радиостаници, за различни форми на врски во системот за врски на ЈПТТ, и тоа: претплатнички радиостаници во јавната радиотелефонска мрежа на ПТТ, безжични радиотелефони, радиостаници за рурални радиоврски и сл.;
- 2) радиостаници на сопствените воздухоплови и на сопствените бродови и други пловила на море и на внатрешните пловни патишта во односната радиослужба;
- 3) аматерски радиостаници, како членови на организацијата на Сојузот на радиоаматерите;
- 4) радиостаници за телефонија што се предвидени да работат во радиофреквенциски опсези наменети на граѓаните;
- 5) радиостаници на телекомандување со играчки и направи што се предвидени да работат во радиофреквенциски опсези наменети на граѓаните.

Член 58

Странски граѓани можат за своите потреби, додека престојуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, да користат радиостаници од член 57 точ. 1 до 5 на овој закон врз основа на дозвола.

Член 59

Приемници наменети исклучително за општ прием на радио и телевизиски програми не се сметаат како радиостаници.

Право на користење на приемниците од став 1 на овој член се стекнува со пријавување на приемникот кај радиодифузната организација од тоа подрачје.

Радиодифузните организации се должни да водат евиденција за пријавените приемници од став 2 на овој член.

2. Планирање на намената на радиофреквенциските опсези и на распределбата на радиофреквенциите

Член 60

Ефикасно и економично користење на радиофреквенцискиот спектар се обезбедува со планот за намената на радиофреквенциските опсези (во натамошниот текст: планот на намената) и со плановите за распределба на радиофреквенциите (во натамошниот текст: планот за распределба).

Член 61

Со планот на намената се утврдуваат особено:

- 1) границите на радиофреквенциските опсези што се наменети за одделни радиослужби и дејности;
- 2) основните услови за користење на радиофреквенциските опсези.

Член 62

Со плановите за распределба се утврдуваат особено:

- 1) условите за распределба на радиофреквенциите од наменетиот радиофреквенциски опсег;
- 2) распределбата на радиофреквенциите по локации односно региони, за една радиослужба и дејност или за повеќе од нив.

Плановите за распределба се утврдуваат врз основа на планот на намената и планот за развој на системот за радиоврски усогласени според член 7 од овој закон, а по барање од корисниците на радиофреквенциите.

Член 63

Радиофреквенциите утврдени за користење во определени погранични зони мораат пред доделувањето да се координираат со соседните земји со кои се склучени посебни спогодби за координација на користењето на радиофреквенциите врз основа на планот за распределба на радиофреквенциите.

Радиофреквенциите од определени радиофреквенциски опсези, по потреба, пред доделувањето, се координираат со соседните и со други заинтересирани земји.

Работите од ст. 1 и 2 на овој член ги врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските.

3. Доделување и користење на радиофреквенции

Член 64

На корисниците на радиофреквенции можат првенствено да им се доделат радиофреквенции од радиофреквенциските опсези што со меѓународните договори кои ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија им се распределуваат на одделни служби и дејности врз основа на планот за распределба.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на корисниците на радиофреквенции можат да им се доделат и други радиофреквенции, под услов користењето на тие радиофреквенции да не им причинува штетни пречки на службите на земјите на кои тие радиофреквенции им се распределени со меѓународни договори.

Член 65

Секое доделување на радиофреквенции за определен вид радиостаници му се пријавува на Меѓународниот комитет за регистрирање на радиофреквенции:

- 1) ако користењето на радиофреквенции би можело да и причини штетна пречка на радиослужбата на друга земја;

2) ако радиофреквенцијата треба да се користи за меѓународна радиоврска;

3) ако се сака да се постигне меѓународно признание односно заштита на радиофреквенцијата на меѓународно ниво.

Член 66

На корисниците на радиофреквенции може да им се додели една или повеќе исклучителни заеднички или општи радиофреквенции, зависно од планот за распределба на радиофреквенциите.

Член 67

Заради рационално користење на радиофреквенциите, користењето на доделената радиофреквенција може временски да се ограничи, а ако е потребно и да се измени или ускрати правото на користење.

Начинот на кој и условите под кои може да се ограничи, измени или ускрати правото на користење на доделената радиофреквенција ги утврдува сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се однесуваат на радиофреквенциите што се користат за потребите на: службата за безбедност на воздушната пловидба, службата за безбедност на сообраќајот на море и на внатрешните пловни патишта, службата за безбедност на сообраќајот на железниците и друмовите, службата за набљудување и известување во општествено-политичките заедници, хидрометеоролошката служба, пожарничарската служба, службата за брза медицинска помош и службата за заштита на соодветни објекти, како и на радиофреквенциите што Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги прифати на меѓународните конференции на Меѓународната организација за телекомуникации.

4. Дозвола за радиостаница и пуштање во работа на радиостаницата

Член 68

Радиостаница може да се набави и да се користи само врз основа на претходно прибавена дозвола.

Дозвола за радиостаница се издава на пропишаниот образец, посебно за секоја радиостаница.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, една дозвола се издава за:

- 1) радиостаница на воздухоплов;
- 2) радиостаница на брод и други пловила на море и на внатрешните пловни патишта;
- 3) радиостаница во системот за повикување лица;
- 4) радиостаница на локомотиви.

Член 69

Дозвола за радиостаница издава сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, дозвола за радиостаниците од член 57 точка 1 на овој закон издава надлежната ПТТ организација, а дозвола за радиостаниците од член 57 точ. 3 и 4 на овој закон издава овластениот орган односно организацијата во републиката односно во автономната покраина.

За радиостаниците од член 57 точка 5 на овој закон не е потребна дозвола во смисла на овој закон.

Член 70

Дозвола за радиостаниците од член 56 став 1 на овој закон издава сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските, во согласност со сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи.

Дозвола за радиостаниците од член 56 став 2 на овој закон издава сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските, во согласност со Сојузниот секретаријат за народна одбрана и со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Дипломатското и конзуларното претставништво, како и странското правно лице се должни дозвола за радиостаниците од ст. 1 и 2 на овој член да прибават пред внесувањето на радиостаницата во земјата и да му ја покажат на надлежниот пограничен орган на управата при преминувањето на државната граница.

Член 71

Дозвола за радиостаница од член 58 на овој закон на странски државјанин му издава сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските, во согласност со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Странскиот државјанин е должен дозвола за радиостаница од став 1 на овој член да прибави пред внесувањето на радиостаницата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и да му ја покаже на надлежниот пограничен орган на управата при преминувањето на државната граница.

Дозволата за радиостаница од чл. 56, 57 и 58 на овој закон не може да се издаде ако е тоа спротивно на интересите на безбедноста на земјата. Решението за одбивање на издавањето дозвола е конечно и не мора да се образложи.

Член 72

Барање за издавање дозвола за радиостаница, што ја издава сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските се поднесува непосредно до тој орган.

Кон барањето за издавање дозвола за радиостаница се прилагаат податоци за радиостаницата, и тоа: локација и намена, излезна моќ, податоци за антените и мислење од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина за усогласеноста со планот за развој на радиоврските.

Ако радиостаницата треба да се користи во определена радиомрежа, кон барањето за прибавување дозвола за радиостаница мора да се приложи соодветна документација за радиомрежата.

Член 73

На странски воздухоплов, додека престојува на аеродром, мора да се наоѓа дозвола за радиостаница, што ја издал надлежниот орган на земјата во која е регистриран воздухопловот.

На странски брод и на друг пловен објект на море и на внатрешните пловни патишта, додека престојуваат во лука односно пристаниште, мора да се наоѓа дозвола за радиостаница, што ја издал надлежниот орган на земјата во која бродот односно пловилото е регистрирано.

На странска локомотива, додека престојува на железничка станица, мора да се наоѓа дозвола за радиостаница, што ја издал надлежниот орган на земјата во која е регистрирана локомотивата.

Условите за работа на радиостаницата од ст. 1, 2 и 3 на овој член се запишуваат во дозволата и мораат да бидат во согласност со Меѓународната конвенција за телекомуникациите, што ја обврзува Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 74

Дозволата за радиостаница, по правило, важи десет години, освен дозволата за радиостаница на воздухоплов односно на брод, чиешто важење е врзано за пловидбеноста на воздухопловот односно на бродот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, по барање од корисникот можат да се издаваат дозволи за радиостаница со ограничен рок на важење.

Имателот на радиостаница е должен 60 дена пред истекот на рокот од став 1 на овој член да поднесе барање за обновување односно издавање на нова дозвола.

Член 75

За радиостаница чијшто квалитет се испитува, истражува и прикажува се издава привремена дозвола.

Важењето на привремената дозвола за радиостаница не може да биде подолго од 60 дена.

Привремена дозвола од став 1 на овој член издава сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските, во согласност со Сојузниот секретаријат за народна одбрана и со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 76

Дозволата за радиостаница престанува да важи:

- 1) со истек на рокот на важењето на привремената дозвола;

- 2) со замена на дозволата;
- 3) со истек на рокот за пуштање на радиостаницата во работа;
- 4) со престанување на постоењето на имателот на радиостаница;
- 5) со смрт на сопственикот на радиостаница;
- 6) со престанување на потребата од радиоврска;
- 7) со престанување на членството во радиоаматерската организација;
- 8) со трајна забрана на користењето на радиостаницата;

9) со отуѓување или расходување на радиостаницата. Дозволата за радиостаница што престанала да важи мора, во рок од 30 дена од денот на настапувањето на една од околностите од став 1 точ. 4 до 8 на овој член, да му се врати на органот на управата односно на организацијата што ја издала дозволата.

Ако имателот на средство за врска го промени називот односно фирмата, должен е да прибави нова дозвола за радиостаницата.

Член 77

Радиостаницата мора да почне да работи најдоцна во рок од една година од денот на издавањето на дозволата односно во рок од 30 дена од денот на довршувањето на објектот во кој е сместена.

Радиостаницата може да се пушти во работа по извршениот технички преглед.

Од технички преглед се изземаат радиостаниците на граѓаните од член 57 точ. 1, 4 и 5 на овој закон.

Член 78

Ако поради објективни причини имателот на радиостаница не е во можност во рокот од член 77 на овој закон да ја пушти во работа радиостаницата, должен е за причините за задоцнувањето да го извести органот на управата односно организацијата што ја издала дозволата за радиостаницата, најдоцна 15 дена пред истекот на рокот за пуштање на радиостаницата во работа, и да предложи нов рок за почеток на работата на радиостаницата.

Органот на управата односно организацијата од став 1 на овој член може, ако оцени дека причините за задоцнување на пуштањето на радиостаницата во работа биле од таква природа што имателот на радиостаницата не можел да влијае врз нивното отстранување, да го продолжи предвидениот рок за пуштање на радиостаницата во работа.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако почетокот на работата на радиостаницата е врзан за завршувањето на изградбата и монтажата на опремата за сместување на радиостаницата, рокот за пуштање на радиостаницата во работа може да се продолжи до завршувањето на изградбата на тој објект.

Член 79

Ако при пуштањето на радиостаницата во работа се утврди дека, и покрај тоа што ги исполнува условите од овој закон и од прописите донесени врз основа на овој закон, радиостаницата им причинува штетни пречки на други радиостаници или трпи штетни пречки од други радиостаници, органот на управата односно организацијата што ја издала дозволата за таа радиостаница е должна да преземе мерки потребни за отстранување на утврдените штетни пречки.

5. Користење и одржување на радиостаница

Член 80

Имателот односно корисникот на радиостаница мора да ја користи и одржува радиостаницата така што да не им причинува штетни пречки на радиослужбите или на системите за радиоврска на други иматели односно корисници на радиостаници што работат во согласност со одредбите на овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 81

Радиостаниците и радиосистемите можат да се користат само ако ги исполнуваат условите определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон

Член 82

Условите утврдени во дозволата за радиостаницата можат да се изменат ако во текот на работата на таа радиостаница се укаже потреба за тоа.

Измени на условите од став 1 на овој член врши органот на управата односно организацијата што ја издала дозволата за радиостаницата, по барање од имателот на радиостаницата.

Член 83

Ако во текот на работата на радиостаницата дојде до промени во планот на намената, во плановите на распределбата односно во прописите за условите за користење на радиостаници имателот на радиостаница е должен, по барање од органот на управата односно организацијата што ја издала дозволата за радиостаницата, работата на таа радиостаница да ја приспособи кон настанатите промени.

Член 84

Во определени радиофреквенциски опсези што со планот на намената се предвидени за индустриска, научна и медицинска примена на радиофреквенциската енергија, корисниците на радиостаниците што работат во тие радиофреквенциски опсези не можат со забрана на користењето на тие уреди да бараат заштита од штетните пречки што се причинети со нивната примена.

Член 85

Имателот на радиостаница е должен при работата на радиостаницата да се придржува кон условите определени во дозволата за радиостаницата и кон условите определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон, да обезбеди со работата на неговата радиостаница да не се создаваат штетни пречки во работата на другите радиостаници, како и да презема мерки за навремено отстранување на неправилностите во работата на својата радиостаница.

Ако радиостаницата не се користи на начинот и под условите од став 1 на овој член, органот на управата односно организацијата што ја издала дозволата за радиостаницата може на имателот на радиостаница привремено или постојано да му ја забрани работата на таа радиостаница.

Член 86

Имателот на радиостаница е должен да определи лице кое ќе се грижи за правилната работа на радиостаницата, ќе врши трајна контрола на работата на радиостаницата, ќе презема мерки за отстранување на недостатоците и ќе одговара за работата на радиостаницата.

Ако имателот на радиостаница не определи одговорно лице, функционерот кој раководи со органот односно лицето кое според статутот ја претставува организацијата се смета како одговорно во смисла на став 1 од овој член.

Член 87

Радиостаницата на југословенски и странски воздухоплов, додека воздухопловот се наоѓа на аеродром, може да се употреби само за радиоврска со службата за контрола на летањето, заради прием на податоци и упатства за полетување и движење по маневарските површини на аеродромот. Воздухопловите можат додека се наоѓаат на аеродромот да користат преносни радиостаници за остварување на радиоврска со службата за прифаќање и испраќање на патници, багаж и стоки на тој аеродром.

Член 88

Радиостаницата на југословенски и странски брод и на друго пловило на море и на внатрешните пловни патшта не смее да се употребува додека бродот односно пловилото се наоѓа во луката односно пристаништето, освен радиостаницата што служи за радиоврска со службата за лучка пилотажа и за маневрирање во луката односно пристаништето, како и преносните радиостаници за остварување на радиоврска во луката односно пристаништето, при слегување и чување на патници, истоварање на стоки и при други бродски манипулации.

Член 89

Радиостаниците на странски локомотиви можат да се употребуваат на југословенските пруги до пограничната железничка станица, во согласност со меѓународниот договор што ја обврзува Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 90

Сите видови радиостаници мораат, при емитувањето, да се идентификуваат.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, не мораат да се идентификуваат:

- 1) радиорелејните станици;
- 2) земските стелитски станици;
- 3) радиостаниците на средства за спасување кога автоматски емитуваат определен сигнал за опасност;
- 4) радиофар-станциите за обележување на местото на несреќа;
- 5) други радиостаници определени со прописите за идентификација на радиостаниците.

Член 91

На имателот односно на корисникот на радиостаница му е забрането да пренесува:

- 1) лажни или погрешни сигнали и соопштенија, особено за опасност, итност, безбедност или идентификација;
- 2) сигнали и соопштенија без идентификација, освен во случајот предвиден во член 90 став 2 точки 4 од овој закон;

3) сигнали и соопштенија што не се однесуваат на неговата дејност;

- 4) непотребни и излишни сигнали и соопштенија.

На имателот односно на корисникот на радиостаница му е забрането:

1) да прима сигнали и соопштенија што не се наменети за него или што не се за општ прием;

2) да објавува содржина, да открива постоене, да публикува или на друг начин да користи, без одобрение, кои и да било сигнали и соопштенија од точка 1 на овој став.

Член 92

Знаците на опасност и позивите, пораките и соопштенијата што се емитуваат во случај на опасност за брод и за друг пловен објект на море и на внатрешните пловни патшта, како и за воздухоплов или во случај на елементарни непогоди и при спасување на човечки животи, имаат првенство во преносот на соопштенија преку сите видови радиостаници.

Во случаите од став 1 на овој член е дозволено покрај доделените фреквенции и определените услови за радиостаниците, да се употребаат и други фреквенции и да се работи на начин кој е најпогоден имателот на радиостаница да ја оствари задачата во врска со отстранувањето на опасноста.

Имателот на радиостаница кој ќе прими знаци за опасност е должен веднаш да ја прекине работата, да се одзове на позивот и да ја стави својата радиостаница на располагање односно да постапи како што е најцелесобразно во таква ситуација

6. Радиоврски на вооружените сили, на органите за внатрешни работи и на органите за надворешни работи**Член 93**

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, Сојузниот секретаријат за народна одбрана и сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи се должни да соработуваат во развојот на средствата и станиците за контрола на радиоемисиите и во усовршувањето на системот за контрола на радиоемисиите на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, особено заради обезбедување на ефикасно и економично користење на радиофреквенцискиот спектар, откривање и прекинување на работата на радиостаниците без дозвола и на недозволените радиоемисии, како и заради брзо отстранување на штетните пречки.

Член 94

Радиоврските на вооружените сили, на органите за внатрешни работи и на органите за надворешни работи поблиску се уредуваат со посебни прописи, во согласност со овој закон.

Вооружените сили, органите за внатрешни работи и органите за надворешни работи се придржуваат кон одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон што се однесуваат на намената на фреквенциските опсези и на видовите емисии во согласност со природата на службата што се врши со помош на односната радиостаница, како и на преземањето мерки за спречување на штетни пречки и на давањето помош во случај на опасност.

Кога радиостаниците на вооружените сили односно на органите за внатрешни работи и на органите за надворешни работи учествуваат во радиослужбите на други иматели на радиостаници, мораат да се приспособат кон одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон за вршење на такви служби.

Посебните услови за инсталирање, користење, одржување и контрола на емисиите и за инспекција на радиостаниците на вооружените сили односно на органите за внатрешни работи и на органите за надворешни работи, како и за истражување и отстранување на штетните пречки помеѓу тие радиостаници, зависно од делокругот на органот на управата, ги утврдува сојузниот секретар за народна одбрана односно функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи односно функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

Член 95

Посебните услови за инсталирање, користење, одржување и контрола на радиоемисиите и за инспекција на радиоврските во врските за потребите на раководењето во општествено-политичките заедници (план за распределба и доделување фреквенции, посебни услови за користење на фреквенциите, позивни знаци, знаци за идентификација и др.) ги утврдува сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, во спогодба со Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

7. Евиденција на податоците во областа на радиоврските**Член 96**

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските, за потребите на планирањето на радиофреквенциите, контролата на радиоемисиите и инспекцијата на радиостаниците води евиденција на податоците во областа на радиоврските што се однесуваат на:

1) дозволите за радиостаници и податоците од тие дозволи, освен за радиостаниците од член 57 точ. 1 и 4 на овој закон;

2) координацијата на користењето на радиофреквенциите со соседните и со други земји;

3) пријавувањето и регистрирањето на доделувањето радиофреквенции кај Меѓународниот сојуз за телекомуникации;

4) контролата на радиоемисиите и инспекцијата на радиостаниците;

5) имателите на радиостаници;

6) релјефот на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: моделот на релјефот) и на соодветните погранични подрачја на соседните земји;

7) други податоци што се однесуваат на планирањето на радиофреквенциите, контролата на радиоемисиите и инспекцијата на радиостаниците.

Член 97

Органот на управата односно организацијата што издала дозвола за определен вид радиостаница води евиденција на дозволите за радиостаниците и на податоците од тие дозволи.

Органот на управата односно организацијата од став 1 на овој член му доставува на сојузниот орган на управата

та надлежен за работи на радиоврските копија од издадената дозвола за радиостаница, во рок од осум дена од денот на издавањето на таа дозвола.

Член 98

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските води централна евиденција на дозволите за радиостаници што ги издаде органите на управата односно организациите од член 97 на овој закон и на податоците од тие дозволи.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските му доставува податоци за радиостаницата за која тој издава дозвола на надлежниот орган на управата во републиката односно во автономната покраина, во рок од осум дена од денот на почетокот на работата на таа радиостаница.

Податоците од став 2 на овој член се доставуваат до надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина за радиостаниците на нејзината територија.

Член 99

Податоците од член 96 на овој закон можат да ги користат заинтересираните органи на управата во општествено-политичките заедници, вооружените сили, општествено-политичките организации и општествените организации.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските може податоците од член 96 на овој закон да им ги даде и на основите и други организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, по нивно барање, и тоа само оние што се однесуваат на нивниот систем за радиоврски.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските податоците од став 2 на овој член ги дава со надомест.

8. Контрола на радиоemisните и испитување во радиоврските

Член 100

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските може на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да основа центри за контрола на радиоemisните (во натамошниот текст: контролно-мерни центри), како подрачни организациони единици, со задача да вршат определени работи од неговата надлежност.

Одлука за основање на контролно-мерни центри донесува Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските.

Член 101

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските, по барање од организациите и органите може:

1) да ги испитува радиостаниците и системите за радиоврски заради проверување дали ги исполнуваат условите определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон;

2) да ги испитува предавателите, приемниците, антените и другите уреди што се користат во системот за радиоврски, заради проверување дали тие уреди ги имаат карактеристиките утврдени со југословенските стандарди или со прописите донесени врз основа на овој закон;

3) да врши и други испитувања и мерења во областа на радиоврските за потребите на планирањето и проектирањето на нови системи и мери на радиоврските.

За испитувањето и мерењето од став 1 на овој член се плаќа надомест.

Обврската за плаќање надомест од став 2 на овој член не се однесува на дејствијата предвидени во чл. 62, 63 и 119 од овој закон.

9. Технички средства, опрема и објекти

Член 102

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските планира и обезбедува соодветните технички средства, опрема и објекти заради вршење на работите определени со овој закон.

Член 103

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските може одделни работи од член 101 на овој закон да ѝ ги довери на организација или заедница која е стручно оспособена да може да врши определени работи за потребите на тој орган.

IV. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВРСКИТЕ

Член 104

Објектите и техничките средства за врски мораат да бидат поставени, користени и одржувани така што нивната работа да не причинува пречки во функционирањето и користењето на друг систем за врски или на негов дел.

Член 105

Заради обезбедување услови за правилно и непречено функционирање и развој на задолжително поврзаните системи за врски, имателите на тие системи имаат право на начин и под условите утврдени со прописите за експропријација на земјиште и објекти во општествена сопственост и во сопственост на граѓани, да изградуваат, поставуваат и одржуваат објекти и технички средства за врски што се составен дел на нивниот систем за врски.

Во пружниот и патниот појас можат да се полагаат кабли за системи за врски под услов со тоа да не се загрози безбедноста на сообраќајот и стабилноста на сообраќајниот објект.

Член 106

При изградбата и поставувањето на објекти и технички средства за врски на земјиште и во објект во општествена сопственост и во сопственост на граѓани, имателите на задолжително поврзани системи за врски се должни да ги спроведат пропишаните мерки за заштита на системот за врски од оштетувања до кои би можело да дојде со нормално користење на односно земјиште или објект.

Член 107

Во близината на објектите, техничките средства за врски и спојните патишта на системите за врски на имателите на системи за врски не смеат да се изведуваат работи или да се подигаат објекти што би можеле да го оштетат или спречуваат нивното функционирање.

Ако во близината на објект и на технички средства за врски треба да се изведат определени работи или да се подигне нов објект, инвеститорот односно изведувачот на работите е должен за тоа навремено да прибави согласност од имателот на односниот систем за врски заради преземање на мерки потешни за заштита и обезбедување на непречено функционирање на тој систем за врски.

Трошоците за преземање на мерките од став 2 на овој член ги поднесува инвеститорот односно изведувачот на работите.

Член 108

Во близината на определени радиостаници и на правците на простирање на насочени радиобранови од една до друга радиостаница мора да постои заштитна зона во која не смеат да се градат други радиостаници или објекти и постројки, кои со својата локација, конструкција и функционирање можат да го спречуваат простирањето на радиобрановите или да причинуваат пречки во радиоврските.

Големината на заштитната зона од став 1 на овој член и условите под кои можат да се градат определени објекти во таа зона се утврдуваат според радиофреквенцискиот опсег во кој работат радиостаниците, видот на преносот на пораки и типот на антената.

Член 109

Под надземните и над подземните жични водови или во нивна непосредна близина, како и на правците на насочените радиобранови од предавателната до приемната радиостаница не смеат да се садат садници кои би можеле да ја оштетат или спречуваат работата на тие водови односно врски.

Ако поради развојот на растенијата дојде до спречување на работата на жичните водови или на радиоврските

по радиокоридорите, носителот на правото на располагање односно сопственикот на земјиштето е должен да ги поткастри растенијата.

Ако носителот на правото на располагање односно сопственикот на земјиштето не ги поткастри растенијата, ќе ги поткастри имателот на системот за врски на свој трошок.

Член 110

Ако поради изградба или реконструкција на некој инвестиционен објект е неопходно да се измести определен објект, постројка, уред или споен пат на систем за врски, изместувањето ќе се изврши во согласност со техничките услови за тој систем.

Трошоците за изместувањето од став 1 на овој член ги поднесува инвеститорот.

Член 111

Електроенергетските постројки за пренос, распределба и користење на електрична енергија што се наоѓаат во близина на системот за врски или на негов дел мораат да бидат изведени, користени и одржувани така што нивната работа да не причинува пречки во функционирањето на односниот систем за врски и да не ги доведува во опасност животот и здравјето на луѓето што ги изведуваат работите на системот за врски или го користат системот за врски.

Член 112

Електричните и други постројки, уреди и апарати не смеат да произведуваат електромагнетски пречки во работата на кој и да било систем за врски или во приемот на пораки и на радио и телевизиски програми (во натамошниот текст: приемот на радиоемисии).

Електричните и други постројки, уреди и апарати произведени или увезени за користење на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија мораат да имаат атест дека на нив се споведени мерки за сузбивање на електромагнетските пречки во работата на системот за врски и во приемот на пораки и радиоемисии.

Член 113

Во градовите и населбите од градски карактер, а по потреба и надвор од населбите, не смеат да се поставуваат радиостаници над определена моќ на зрачење, зависно од фреквенцискиот опсег, како ни радиостаници што можат да ја спречуваат нормалната работа на другите системи за врски или приемот на радиоемисии.

Во градовите и населбите од градски карактер мораат да се утврдат слободните правци за влез и излез на радиорелејните врски (радиокоридори).

Член 114

Заедничките антенски системи од член 45 и кабелските дистрибуциони системи од член 46 на овој закон се сметаат како уреди во системот за врски во согласност со овој закон, а имателот на тие уреди мора да ги одржува во исправна состојба.

V. МЕЃУНАРОДНИ ВРСКИ

Член 115

Системите за врски можат да се поврзуваат со системите за врски на други земји врз основа на меѓународните договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Системите за врски од став 1 на овој член покрај условите од овој закон мораат да ги исполнуваат и соодветните услови од меѓународните договори и стандарди што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Меѓународните врски се градат и воспоставуваат со системите за врски на други земји на начинот со кој не се нарушува технолошкото единство на системите за врски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно интересите на безбедноста на земјата.

Имателите на системи за врски кои непосредно ги извршуваат меѓународните договори можат со странски правни лица непосредно да склучуваат посебни договори

заради извршување на тие меѓународни договори во рамките на своите овластувања.

Член 116

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, во согласност со Сојузниот секретаријат за народна одбрана и со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи, издава дозвола за поврзување на систем за врски со систем за врски на друга земја.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, дозвола не е потребна ако се проширува капацитетот на системите за врски на ЈПТТ и на ЈРТ на постојните меѓународни релации.

Член 117

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските соработка и одржува врски со меѓународните организации и со органите и организациите на други земји што се занимаваат со работи на врските и се грижи за извршувањето на меѓународните договори во областа на врските што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Соработка со меѓународните организации и со органите и организациите на други земји можат да остварат и заедниците и деловните заедници на организациите на здружен труд во чија дејност претежно спаѓа вршењето на определени работи во областа на врските, во согласност со меѓународните договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските ги координира и усогласува ставовите на заинтересираните сојузни органи на управата, сојузните организации, заедниците и деловните заедници на здружен труд во поглед на меѓународната соработка во областа на врските заради остварување на интересите на Југославија во областа на врските.

VI. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 118

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските врши инспекциски надзор над извршувањето на овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон и на меѓународните договори што ја образуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а особено во поглед на:

- 1) поврзувањето на одделни системи за врски со соодветните системи за врски на други земји;
- 2) правилното остварување и функционирање на системите за меѓународни врски.

Член 119

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските врши надзор над применувањето на овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон и на меѓународните договори во областа на радиоврските што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Во рамките на надзорот од став 1 на овој член, сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските остварува:

- 1) контрола над дозволените радиоемисии;
- 2) откривање на недозволени радиоемисии и преземање мерки за прекинување на тие радиоемисии;
- 3) истражување на штетните пречки и преземање мерки за отстранување на штетните пречки, и тоа:
 - помеѓу радиостаниците во земјата и радиостаниците во странство;
 - помеѓу радиостаниците во земјата;
 - помеѓу радиостаниците на сојузните органи на управата и сојузните организации, како и помеѓу тие радиостаници и радиостаниците на други иматели;
- 4) инспекција на радиостаниците на задолжително поврзаните системи за врски, инспекција на радиостаниците на системите за врски чиишто планови за развој се усогласуваат на ниво на сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, како и инспекција на радиостаниците без дозвола и на радиостаниците од став 2 точка 3 на овој член.

Член 120

Инспекцискиот надзор од член 118 на овој закон го врши сојузниот инспектор за врски, а инспекцискиот надзор од член 119 на овој закон - сојузниот инспектор за радиоврски (во натамошниот текст: сојузниот инспектор). Работите на контрола на радиоemisииите од член 119 на овој закон ги вршат контролорите на радиоemisииите.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските може за вршење на определени работи на инспекцискиот надзор од член 119 на овој закон да определи и друг стручен работник од областа на радиоврските во согласност со самоуправниот општ акт на работната заедница.

Член 121

За вршење работи на сојузен инспектор можат да се назначуваат само лица што имаат пропишана стручна подготовка.

Сојузниот инспектор мора да има посебна легитимација за вршење на инспекциски работи.

Контролорот на радиоemisии мора да има посебна легитимација за вршење на работи на контролата на радиоemisииа односно радиостаница.

Легитимацијата на сојузниот инспектор за врски ја издава сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, а на сојузниот инспектор за радиоврски и на контролорот на радиоemisии - сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските.

Член 122

Ако се врши инспекциски надзор во орган или организација, сојузниот инспектор е должен за своето присуство да го извести старешината на органот односно одговорното лице во организацијата.

Сојузниот инспектор е должен да ги чува сите податоци што ќе ги дознае при вршењето на инспекцискиот надзор кои претставуваат државна, воена, службена и деловна тајна.

Член 123

Сојузниот инспектор има право, при вршењето на инспекцијата, да ги прегледа постројките и уредите што се користат за меѓународни врски и да изврши или да бара извршување на определени испитувања во врска со состојбата и работата на тие постројки и уреди.

Сојузниот инспектор има право да ја прегледа техничката и друга документација која содржи податоци потребни за вршење на инспекциски надзор.

При вршењето на инспекциски надзор мора да се води сметка за тоа да не се спречува редовната работа на системот за меѓународни врски односно редовната работа на радиостаниците.

Член 124

Сојузниот инспектор има право да ја прегледа дозволата за радиостаница, овластувањата на операторот на радиостаницата, техничката и друга документација што се однесува на радиостаницата и самата радиостаница или одделни уреди во радиостаницата, како и да изврши определени испитувања и мерења на радиостаницата или одделни уреди во радиостаницата, или од имателот односно од корисникот на радиостаницата да бара извршување на такви испитувања и мерења.

Член 125

Имателите на системи за врски и на определени средства за врски односно на радиостаници се должни да му овозможат на сојузниот инспектор вршење на инспекција, да му ги дадат потребните известувања и да му овозможат да ја разгледа документацијата потребна за вршење на инспекциски надзор, како и на барање од сојузниот инспектор, без одлагање да ги достават потребните податоци и материјали.

Имателите на радиостаници се должни да се одзоват на позивите заради вршење на контролни радиомерења.

Член 126

Ако сојузниот инспектор за врски во вршењето на надзорот утврди дека имателите на системи за врски не се придржуваат кон одредбите на овој закон или на другите сојузни прописи од областа на врските, должен е да преземе една или повеќе од следните мерки:

1) да го определи рокот и да нареди да се отстранат недостатоците на уредите, спојните патишта и на другата опрема што се користи за меѓународни врски, како и неправилностите во нивната работа - ако утврди дека тие недостатоци односно неправилности го спречуваат или би можеле да го спречуваат нивното правилно функционирање;

2) да му предложи на сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските привремен прекин на работата на уредите, спојните патишта и на другата опрема што се користи за меѓународни врски додека не се исполнат пропишаните услови под кои тие можат да се користат и да го определи рокот во кој тие услови мораат да се исполнат;

3) да нареди привремен прекин на работата на постројките или на уредите додека не се отстранат утврдените недостатоци односно утврдените неправилности - ако не се постапи во смисла на точка 1 од овој став.

Ако сојузниот инспектор утврди дека не се исполнети условите за поврзување на одделни системи за врски со соодветниот систем за врски на други земји, ќе го извести за тоа сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

Ако недостатоците односно неправилностите во работата на постројките и уредите од ст. 1 и 2 на овој член не се отстранат ни во определениот рок, сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, на барање од сојузниот инспектор, ќе донесе решение за забрана на користењето на тие системи и ќе ги определи мерките за спречување на работата на односните постројки и уреди.

Член 127

Ако сојузниот инспектор при вршењето на надзорот утврди дека имателите на радиостаници не се придржуваат кон одредбите на овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон и на меѓународните договори во областа на радиоврските, должен е да нареди преземање на следните мерки:

1) во определен рок, да се отстранат неправилностите во радиоemisиијата односно недостатоците на радиостаницата;

2) веднаш да ја прекине работата на радиостаницата без дозвола или недозволената радиоemisииа и да определи мерки за оневозможување на работата на радиостаницата без дозвола или на недозволената радиоemisииа;

3) привремено да се прекине emisиијата на радиостаницата која причинува штетна радиопречка во приемот на друга радиостаница, додека не се отстранат причините за таа радиопречка.

Ако имателот на радиостаница не постапи по наредбата од точ. 1 до 3 на став 1 од овој член, органот на управата односно организацијата што ја издада дозволата за радиостаницата ќе донесе, на барање од сојузниот инспектор, решение за одземање на дозволата и ќе ги определи мерките за оневозможување на радиоemisиијата на таа радиостаница.

Член 128

Ако сојузниот инспектор, при вршењето на работите на инспекциски надзор, издал наредба или изрекол забрана од чл. 126 и 127 на овој закон, решението за таа наредба или забрана ќе им го достави веднаш на организацијата или на лицето на кое се однесува тоа решение.

Член 129

Ако сојузниот инспектор утврди дека во зоната на простирањето на насочените радиобранови постојат растенија или се градат објекти или постројки кои со својата локација, конструкција или функционирање можат да го спречуваат предавањето односно приемот на радиоemisии во таа зона, ќе го извести за тоа органот на управата кој го издал одобрието за изградба на тој објект односно постројка, како и имателот на систем за врски и ќе ги

предложи мерките што треба да се преземат за да не се спречува предавањето односно приемот на радиоемисији.

Органот на управата од став 1 на овој член е должен, во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето, да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските за преземените мерки.

Член 130

Сојузниот инспектор врши инспекциски надзор самостојно и е должен во вршењето на тој надзор да се придржува кон овој закон и кон прописите донесени врз основа на овој закон.

Против решението на сојузниот инспектор донесено според одредбите на чл. 126 и 127 од овој закон може, во рок од осум дена од денот на приемот на решението, да се поднесе жалба до сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските односно до сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 131

Кога сојузниот инспектор во вршењето на инспекциски надзор утврди дека со повреда на прописите е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, должен е без одлагање да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка односно пријава за поведување на постапка поради стопански престап или кривично дело.

Органот до кој е поднесено барање за поведување прекршочна постапка односно органот до кој е поднесена пријава за поведување постапка поради стопански престап или кривично дело е должен за исходот на постапката да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските односно сојузниот орган на управата надлежан за работи на радиоврските, чијшто сојузен инспектор го поднел тоа барање односно пријава.

Член 132

За постапувањето на сојузниот инспектор важат одредбите на прописите за општата управна постапка.

Член 133

На сојузниот инспектор односно на контролорот на радиоемисијата, при откривањето на радиостаница без дозвола или на радиостаница чијашто радиоемисија причинува штетна пречка, мора, врз основа на решение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските, да му се овозможи влегување во туѓ стан или во други простории заради пристап до таа радиостаница.

По исклучок од став 1 на овој член, на сојузниот инспектор односно на контролорот на радиоемисијата мора да му се овозможи влегување во стан или во други простории и без решение од сојузниот орган на управата, надлежен за радиоврски, ако е откриена радиостаница без дозвола или радиостаница чијашто радиоемисија причинува штетна пречка, со која се загрозува функционирањето во системот за врски на вооружените сили, на внатрешните работи или во системот за врски во областа на безбедноста на сообраќајот, а на тој начин и на безбедноста на земјата, луѓето или на имотот од поголем обем.

Член 134

Имателот на систем за врски е должен со својот општ акт да ја утврди организацијата и начинот на вршење контрола на својот систем за врски и да обезбеди постојано вршење на таа контрола.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 135

Со парична казна од 4.500.000 до 45.000.000 динари ќе се казни за стопански престап правно лице како имател на ситем за врски:

1) ако својот ситем за врски не го планира, или не го гради, или не го користи, или не го одржува на начин кој обезбедува технолошко единство на системите за врски во согласност со основната техничка и технолошка концепција на системите за врски (член 6 став 1);

2) ако својот систем за врски не го поврзе во Системот за врски на Југославија (член 27);

3) ако системот за врски кој задолжително го поврзува во Системот за врски на Југославија не го поврзе така што овој систем да може ефикасно да функционира во вонредни околности (член 26 став 2).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 250.000 до 2.500.000 динари и одговорното лице во правното лице имател на систем за врски.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган, или во месна заедница која е имател на систем за врски, со парична казна од 250.000 до 2.500.000 динари.

Член 136

Со парична казна од 3.600.000 до 36.000.000 динари ќе се казни за стопански престап правното лице како имател на систем за врски или на средства за врски:

1) ако објектите или техничките средства за врски што се од значење за технолошкото единство на системите за врски ги произведува или проектира, или ги употребува, или ги гради, или ги одржува спротивно на пропишаните стандарди или технички нормативи, или на нормите на квалитетот, на производите и услугите или на техничките услови или на прописите донесени врз основа на сојузните закони (член 14);

2) ако новоизградениот систем за врски или дел од системот за врски кој претставува определена технолошка целина го пушти во работа и го користи без технички преглед (член 16);

3) ако во својот систем за врски не обезбеди непрекинато напојување со електрична енергија во редовни и вонредни околности на оние постројки или уреди од кои зависи правилното функционирање и непреченото користење на Системот за врски на Југославија (член 29 став 1).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 200.000 до 2.000.000 динари и одговорното лице во правното лице имател на систем за врски или на средства за врски.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месна заедница која е имател на систем за врски или на средства за врски, со парична казна од 200.000 до 2.000.000 динари.

Член 137

Со парична казна од 2.300.000 до 23.000.000 динари ќе се казни за стопански престап ППТ организација, радиодифузна организација, електростопанска организација или друго правно лице:

1) ако не изгради канализациона мрежа за претплатничката телекомуникациона мрежа или кабелска дистрибуциона мрежа за дистрибуција на радио и телевизиски програми, или ако во објектите не вгради телефонска и кабелска дистрибуциона инсталација (член 18 ст. 1 и 2);

2) ако приоритетно не обезбеди напојување со електрична енергија на постројките и уредите на задолжително поврзаните системи за врски (член 29 став 2);

3) ако системот за врски не го планира, не го гради или не го одржува на начин кој обезбедува негово технолошко единство и непречено функционирање (член 32 став 2);

4) ако не ги организира или не ги врши ППТ услуги на начин и под услови кои обезбедуваат ефикасно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на тие услуги и во согласност со интересите на безбедноста на земјата (член 33);

5) ако не обезбеди правилно и непречено функционирање на ППТ сообраќај, или ако ППТ услуги не ги врши во согласност со законот или со општите акти на Заедницата на ППТ (член 36);

6) ако не презема мерки за обезбедување и заштита на системот за врски и функционирање на ППТ сообраќај, на своето подрачје (член 37 став 1);

7) ако својот систем за врски го поврзе со системот за врски на друга земја спротивно на условите од овој закон или на соодветните услови од меѓународните договори или на стандардите што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија или на начин со кој се нарушуваат технолошкото единство на системите за врски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или интересите на безбедноста на земјата (член 115 ст. 2 и 3).

За дејствијата од став 1 на овај член ќе се казни со парична казна од 150.000 до 1.500.000 динари и одговорното лице во ПТТ организација, радиодифузна организација, електростопанска организација или во друго правно лице.

За дејствијата од точка 1 став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 150.000 до 1.500.000 динари и одговорното лице во органот за општествено-политичката заедница или во друг државен орган или во месна заедница.

Член 138

Со парична казна од 450.000 до 4.500.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице како имател на систем за врски или на средства за врски или инвеститор:

1) ако воспостави или користи врска спротивно на интересите на безбедноста на земјата и на основите на социјалистичкото самоуправни уредување или на јавниот ред или на моралот (член 9);

2) ако не обезбеди неповредливост на тајноста на пораката што се пренесува со неговиот систем за врски или ако не врши контрола над обезбедувањето, неповредливост на тајноста на пораката (член 10);

3) ако не организира или ако трајно не врши контрола над функционирањето или користењето на својот систем за врски или не врши прегледи на објектите и техничките средства за врски што се составен дел од неговиот систем за врски или ако навремено не преземе мерки потребни за отстранување на пречките и недостатоците во својот систем за врски (член 22 став 1);

4) ако за настанат прекин на меѓународните врски или на врските помеѓу републиките и автономните покраини не го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските (член 22 став 2);

5) ако не организира или повремено не врши заеднички вежби заради проверка на функционирањето на Системот за врски на Југославија или на неговите делови и на можноста за нивно користење во целата земја или во определени делови од земјата (член 30);

6) ако својот систем за врски кој задолжително се врзува или одделни делови на тој систем, во случај на вонредни околности, не ги користи на пропишаниот начин (член 31);

7) ако при изградбата на станбен, деловен или друг градежен објект не преземе некоја од мерките што ги утврдила радиодифузната организација на тоа подрачје да не го влоши квалитетот на приемот на радиодифузните емисии кај корисниците на тоа подрачје (член 48);

8) ако во заштитната зона гради објекти или постројки или други радиостаници кои со својата локација или конструкција или со функционирањето можат да го спречуваат простирањето на радиобрановите или да причинуваат пречки во радиоврските (член 108 став 1);

9) ако својот систем за врски го поврзе со системот за врски на друга земја без дозвола од надлежниот сојузен орган на управата (член 116 став 1).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари и одговорното лице во правното лице имател на систем за врски или на средства за врски или одговорното лице на инвеститорот.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница.

Член 139

Со парична казна од 360.000 до 3.600.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако преносот на пораки не го врши на начин со кој се обезбедува сигурно и брзо спогодување со употреба на единствени изрази, или поими, или знаци, или скратеници (член 11);

2) ако не му дава првенство на преносот на пораки што се однесуваат на безбедноста на земјата и на човечките животи на море, на копно, во воздухот или во просторот, надвор од атмосферата, како и на загроеноста на имотот од поголем обем (член 13);

3) ако за својот систем за врски не води и на пропишаниот начин не доставува определени технички и други податоци значајни за безбедноста на земјата и за технолошкото единство на системот за врски односно за средствата за врски (член 20);

4) ако во случај на прекин на врска во некој од задолжително поврзаните системи за врски не ги преземе веднаш потребните мерки врска во што пократок рок повтарно да се воспостави (член 23);

5) ако пренесува лажни или погрешни сигнали или соопштенија, или соопштенија без идентификација, или сигнали или соопштенија што не се однесуваат на неговата дејност, или непотребни или излишни сигнали или соопштенија, или ако прима сигнали или соопштенија што не му се наменети неку или што не се за општ прием, или објавува содржина или открива постоење, или публикува или на друг начин ги користи, без одобрение, наведените сигнали и соопштенија (член 91 ст. 1 и 2);

6) ако не је прекине работата на радиостаницата веднаш кога ќе прими знак за опасност и не се одазове на позив и не је стави својата радиостаница на располагање, односно ако во таква ситуација не постапи на најцелесообразен начин (член 92 став 3).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 75.000 до 750.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 75.000 до 750.000 динари и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница.

За прекршокот од точ. 2, 5 и 6 став 1 на овој член, на одговорното лице може покрај парична казна, да му се изрече и заштитна мерка забрана на вршењето на должноста одговорно лице во траење од шест месеци.

Член 140

Со парична казна од 270.000 до 2.700.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако во близината на објекти или на технички средства за врски, или на спојни патишта на системот за врски изведува работи или подигне објекти што би можеле да ги оштетат или да го спречуваат нивното функционирање (член 107 став 1);

2) ако од имателот на систем за врски не прибави навремено согласност дека во близината на неговите објекти или технички средства за врски може да изведе определени работи или да подигне нов објект (член 107 став 2);

3) ако електроенергетските постројки за пренос или распределба или за користење на електрична енергија во близината на систем за врски или на негов дел не ги изведе или не ги користи или не ги одржува така што нивната работа да не причинува пречки во функционирањето на односниот систем за врски или да не го доведува во опасност животот или здравјето на луѓето што изведуваат работи на системот за врски или го користат системот за врски (член 111);

4) ако електрични или други постројки, уреди или апарати гради или вградува така што да причинуваат електромагнетски пречки во работата на некој систем за врски или во приемот на пораки или на радио или телевизиски програми (член 112 став 1);

5) ако во град или населба од градски карактер или надвор од населба постави радиостаница над определена моќ на зрачење или радиостаница која може да ги спречува другите врски или приемот на радиоемисии (член 113).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 100.000 до 500.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 100.000 до 500.000 динари и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница.

Член 141

Со парична казна од 230.000 до 2.300.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако го спречува системот за врски или средството за врска на други иматели на системи за врски (член 8);

2) ако користи радиостаница без пропишаната дозвола (член 68);

3) ако дозволата за радиостаница не му ја врати, во рок од 30 дена од денот на настапувањето на некоја од

околноста од член 76 став 1 на овој закон на органот на управата односно на организацијата што ја издала (член 76 став 2);

4) ако користи радиостаница или радиосистем што не ги исполнуваат пропишаните услови (член 81);

5) ако на барање од органот односно организацијата која ја издала дозволата, за радиостаницата не ја приспособи работата на радиостаницата кон настанатите промени (член 83);

6) ако при работата на радиостаницата не се придржува кон пропишаните услови или ако не обезбеди со работата на неговата радиостаница да не се создаваат пречки во работата на другите радиостаници или ако не презема мерки за навремено отстранување на неправилностите во работата на својата радиостаница (член 85 став 1);

7) ако радиостаницата при емитувањето не се идентификува (член 90 став 1).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 50.000 до 400.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 50.000 до 400.000 динари и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница.

Член 142

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок поединец имател на средства за врски или корисник на врски:

1) ако го спречува системот за врски или средството за врски на други иматели на систем за врски (член 8);

2) ако воспостави и користи врска спротивно на интересите на безбедноста на земјата, на основите на социјалистичкото самоуправни уредување, како и на јавниот ред и морал (член 9);

3) ако користи радиостаница без пропишаната дозвола (член 68);

4) ако дозволата за радиостаницата не му ја врати во рок од 30 дена од денот на настапувањето на некоја од околностите од член 76 став 1 на овој закон на органот на управата односно на организацијата што ја издала (член 76 став 2);

5) ако користи радиостаница која не ги исполнува условите пропишани со овој закон или со прописите донесени врз основа на овој закон (член 81 став 1);

6) ако, на барање од органот односно организацијата што ја издала дозволата за радиостаницата, работата на радиостаницата не ја приспособи кон настанатите промени (член 83);

7) ако при работата на радиостаницата не се придржува кон пропишаните услови или ако не обезбеди со работата на неговата радиостаница да не се создаваат пречки во работата на другите радиостаници или ако не презема мерки за навремено отстранување на неправилностите во работата на својата радиостаница (член 85 став 1);

8) ако радиостаницата не се идентификува при емитувањето (член 90 став 1);

9) ако во близина на објектите, или на техничките средства за врски или на спојните патишта на системот за врски изведува работи или подигне објекти што би можеле да ги оштетат или да го спречуваат нивното функционирање (член 107 став 1);

10) ако од имателот на систем за врски не прибави навремено согласност дека во близината на неговите објекти или технички средства за врски може да изведе определени работи или да подигне нов објект (член 107 став 2);

11) ако под надземните или над подземните жични водови или на правците на насочените радиобранови или во нивна непосредна близина сади садници што можат да ја оштетат или спречуваат работата на тие водови (член 109 став 1);

12) ако неговата електрична или друга постројка, или уред или апарат причинува електромагнетски пречки во работата на некој систем за врски или во приемот на пораки или на радио или телевизиски програми (член 112 став 1).

За дејствијата од точ. 3 до 9 став 1 на овој член, покрај парична казна, или самостојно, може да се изрече и заштитна мерка одземање на радиостаницата.

Член 143

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок водачот на воздухоплов или заповедникот на поморски брод или на пловило за внатрешна пловидба или друго одговорно лице на воздухоплов или на поморски брод или на пловило за внатрешна пловидба ако спротивно на одредбите на чл. 87 и 88 од овој закон, користи радиостаница за време додека воздухопловот се наоѓа на воздухопловно пристаниште или за време додека бродот или пловилото се наоѓа во лука односно пристаниште.

VIII. ОВЛАСТУВАЧКИ ОДРЕДБИ

Член 144

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе прописи за: основната техничка и технолошка концепција на Системот за врски на Југославија (член 6); постапката за усогласување на плановите за равој (член 7); начинот на собирање, обработка, размена и користење на информации и податоци за системите за врски (член 19); начинот на користење на задолжително поврзаните системи за врски во случај на вонредни околности (член 31); организацијата и начинот на вршењето контрола над радиоемисиите (член 93); надооместите за користење на податоците од областа на радиоврските (член 99); надоместите за испитување и мерење во областа на радиоврските (член 101).

Член 145

Се овластува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските да донесе прописи за: употребата на единствени изрази, поими, знаци и скратеници за пренос на пораки во системот за врски (член 11); техничките услови за технолошкото единство на системите за врски (член 14); условите за градење на згради, простории и на други објекти за сместување на постројките, уредите, апаратите и другата опрема што се вградува во системот за врски (член 17); начинот на поврзување на системот за врски во соодветните телекомуникациони центри со системот за врски на ЈПТТ (член 27); одржувањето на системот за врски на Југославија (член 28); планот на намената на радиофреквенциските опсежи (член 61); стручната подготовка и другите услови што мораат да ги исполнуваат сојузните инспектори (член 121 став 1); образецот на легитимацијата на сојузниот инспектор и на контролорот на радиоемисиите, (член 121 ст. 2 и 3).

Член 146

Се овластува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи и со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на информацииите, да донесе пропис за поврзувањето на системот за врски со соодветните системи за врски на други земји и за користењето на меѓународните врски (член 116).

Член 147

Се овластува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана и со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи, да донесе прописи за техничките карактеристики и експлоатационите услови за радиостаниците на странски правни лица (член 56), аматерските радиостаници (член 57 точка 3) и радиостаниците за телефонија што се предвидени да работат во радиофреквенциски опсежи наменети за граѓаните (член 57 точка 4).

Член 148

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските и со функционерот кој раководи со сојузниот ор-

ган на управата надлежен за внатрешни работи, да донесе прописи за техничките и други податоци и за начинот на водење и доставување на податоци за системот за врски односно за средствата за врски (член 20).

Член 149

Се овластува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на радиоврските да донесе прописи за: претплатничките радиостаници за различни форми на врски во системот за врски на ЈПТТ (член 57 точка 1); техничките карактеристики и експлоатационите услови за радиостаниците на сопствени воздухоплови и на сопствени бродови и други пловила (член 57 точка 2); радиостаниците за телекомандување со играчки и направи (член 57 точка 5); плановите за распределба на радиофреквенциите (член 62); образецот на дозволата за радиостаници (член 68); податоците и документацијата што се поднесуваат кон барањето за прибавување дозвола за радиостаница (член 72); условите под кои можат да се користат одделни видови радиостаници во различни радиослужби односно различни радиофреквенциски опсези (член 85); идентификацијата на радиостаниците (член 90); големината на заштитната зона во близината на определени радиостаници (член 108); слободните правци за влез и излез на радиорелејните врски (радиокоридори) во градовите и населбите од градски карактер (член 113).

Член 150

Се овластува функционерот кој раководи со сојузната организација ндлежна за работи на стандардизацијата, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, да донесе прописи за карактеристиките на заедничките антенски системи и на заедничките кабелски дистрибуциони системи и за условите за нивно инсталирање, користење и одржување (чл. 45 и 46) како и за условите и начинот на заштита на системот за врски од пречките причинети од електромагнетските постројки, уреди и апарати (чл. 111 и 112).

Член 151

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските и функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за радиоврски можат да ги пропишуваат прекршоците за повреди на прописите од чл. 145, 146, 147 и 149 на овој закон.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 152

До донесувањето на плановите за распределба, а најдоцна во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, дозволи за радиостаници можат да се издаваат врз основа на дотогаш доделените радиофреквенции.

Член 153

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за основите на системите за врски („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/74, 29/77 и 52/83).

Прописите што се донесени врз основа на тој закон ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 154

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1989 година.

538.

Врз основа на член 57 од Законот за општонородната одбрана („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОБВРСКА НА ГРАЃАНИТЕ И НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ПОТРЕБИ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 1

Во Уредбата за спроведување на материјалната обврска на граѓаните и на основните и други организации на здружен труд за потреби на општонородната одбрана („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/83), Тарифата на надоместите за користење на попишаните средства земени за потреби на вооружените сили се менува и гласи:

„ТАРИФА

НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИШАНИТЕ СРЕДСТВА ЗЕМЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ

Месечниот износ на надоместот од член 8 на оваа уредба се утврдува во процент од просечниот чист месечен личен доход во стопанството на СФРЈ во претходната година, и тоа:

1) за патнички автомобили и комбинирани возила според работната зафатнина на моторот, и тоа:

- до 1000 cm ³	8%
- преку 1000 до 1500 cm ³	10%
- преку 1500 до 2000 cm ³	13%
- преку 2000 cm ³	18%;

2) за теренски автомобили, без оглед на бројот на седиштата — 18%;

3) за автобуси, според бројот на седиштата, и тоа:	
- од 9 до 23 седишта	80%
- од 24 до 39 седишта	90%
- преку 39 седишта	170%;

Височината на надоместот за автобуси се исплатува само ако давател на автобусот е организација на здружен труд која се занимава со превоз на патници во градскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај.

Височината на надоместот за автобуси на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници кои не се занимаваат со превоз на патници во градскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај, без оглед на бројот на седиштата изнесува 90%;

4) за товарни возила, според носивоста, и тоа:	
- до 2 тони носивост	18%
- преку 2 до 3 тони носивост	25%
- преку 3 до 5 тони носивост	30%
- преку 5 до 7 тони носивост	55%
- преку 7 тони носивост	90%;

5) за теглачи, и тоа:	
- теглач со седло до 8 тони	40%
- теглач со седло преку 8 тони	75%;

6) за специјални возила, и тоа:	
- авто-работилница	80%
- пожарничарски автомобил	70%
- санитарски автомобил	25%
- радиостаница	25%
- автомобил за превоз на леб	30%
- автомобил за превоз на губре	35%
- авто-ладилник за месо	70%
- цистерна за гориво до 10 тони	100%
- цистерна за гориво преку 10 тони	125%
- цистерна за вода	65%;

7) за автомобилски приколки и специјални товарни приколки според носивоста, и тоа:

- до 2 тони носивост	8%
- преку 2 до 4 тони носивост	13%
- преку 4 тони носивост	30%;

8) за приколки товарни и специјални, и тоа:	
- полуприколка товарна до 15 тони	30%
- полуприколка товарна преку 15 тони	60%
- полуприколка специјална до 15 тони	75%
- полуприколка специјална преку 15 тони	125%;

9) за мотоцикли, според работната зафатнина на моторот, и тоа:

- до 175 cm ³	2%
- од 175 до 250 cm ³	3%

- од 250 до 500 cm³ — — — — — 5%
- преку 500 cm³ — — — — — 6%;
- 10) за велосипеди — — — — — 1%;
- 11) за трактори:
 - на тркала, за 1 KS јачина на моторот — — — 0,5%
 - гасеничари, за 1 KS јачина на моторот — — — 0,7%;
- 12) за тракторски приколки, според носивоста, и тоа:
 - од 0,5 до 2,5 тони — — — — — 6%
 - од 3 до 4,5 тони — — — — — 8%
 - преку 4,5 тони — — — — — 10%;
- 13) за бродови, по BRT, KS, односно по тон носивост:
 - а) за бродови чии корисници се организации на здружен труд, и тоа:
 - бродови на море - за BRT — — — — — 5%
 - бродови со сопствен погон, на внатрешните пловни патишта - за KS — — — — — 3%
 - бродови без погон, на внатрешните пловни патишта - по тон носивост — — — — — 0,5%
 - б) за бродови чии сопственици се граѓани, и тоа:
 - бродови на море - за BRT — — — — — 1,5%
 - бродови со сопствен погон на внатрешните пловни патишта - за KS — — — — — 1%
 - бродови без погон, на внатрешните пловни патишта - по тон носивост — — — — — 0,3%;
- 14) за користење на објекти со опрема и со уреди што служат за нивната основна намена, како што се луки, пристаништа, аеродроми и слични објекти од член 1 на оваа уредба, кои за време на вежби не се користат за сместување на луѓе и материјали - се исплатува во височината на стварните трошоци што организацијата на здружен труд ги има поради користење на објектите за потреби на вежби:
 - 15) за запрежни возила, според бројот на оските и видот, и тоа:
 - а) кола со една оска (чеза, карета, сака) - 1,5%;
 - б) кола со две оски:
 - народна кола со канти, лотри — — — — — 3%
 - шпедитерска кола со федери или без федери - 5%;
 - 16) за запрежен јавачки прибор:
 - амут кожен — — — — — 0,3%
 - амут кожен со камут — — — — — 0,5%
 - амут конопен — — — — — 0,3%
 - седло - војнички модел — — — — — 0,2%
 - самар дрвен — — — — — 0,2%;
 - 17) за телгечки и товарен добиток (коњи, маски, мулиња и магарина) според групите, и тоа:
 - прва група - возни и јавачки копitari — — — 35%
 - втора група - товарни копitari — — — — — 30%;
 - 18) за користење на другите средства од член 1 на оваа уредба височината на надоместот се утврдува врз основа на податоците од книговодството на имателот на средствата и се исплатува во височината на задолжителните давања што ги товарат средствата за време на вежба.

Дневниот износ на надоместот според оваа тарифа се утврдува така што месечниот износ на надоместот ќе се подели со бројот 30".

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 213
3 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

539.

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата замја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на производи, сировини и отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 86/87) во називот на Наредбата по зборовите: „Југославија на“ се додаваат зборовите: „чапункари и на“.

2. Во точка 1 зборот: „Тоскана“ се брише.

3. По точка 1 се додава точка 1а, која гласи:

„1а Се забранува увоз поради болестите лигавка и шап на чапункари, производи, сировини и отпадоци по потекло од чапункари од областа Тоскана, освен термички обработени конзерви на месо, сурови кожи солени со морска сол и третирани со калцинирана сода ако така обработените кожи биле лагирани најмалку 30 дена во местото на потеклото и ако во општината на потеклото на кожата и во соседните општини немало лигавка и шап за последните три месеци, термички обработено мрсно ткиво и волна перена во алкален раствор при вредност на рН 10, со додаток на Na₂CO₃ во количество од 1, 5-2 g на литар и сушени во воздушна струја при температура од 80°C.“

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7810/2
30 јуни 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
м-р Томе Кузмановски, с. р.

540.

Врз основа на член 51 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86 и 3/88), во спогодба со сојузниот секретар за економски односи со странство, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРАВДАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО ВРЕДНОСТА НАСТАНАТИ ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО

1. Во Наредбата за начинот и постапката за правдање на разликите во вредноста настанати во работењето со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/86), во точка 6 став 1 бројот: „10.000“, се заменува со бројот: „100.000“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-6669/3
17 јуни 1988 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

541.

Врз основа на член 24 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/88), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 29 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СТАНБЕНИ ПОТРЕБИ ОБЕЗБЕДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Средствата за станбени потреби обезбедени во Буџетот на федерацијата за 1988 година по стапка од 4% на исплатениот надомест на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ кои надомест на личниот доход остваруваат во постојан месечен износ и на личните доходи на функционерите и на раководните работници што ги избира или именува односно назначува Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: средствата на придонесот) се уплатуваат на посебна сметка на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи.

Средствата на придонесот можат да се користат за:

- прибавување станови со купување, изградба или здружување на средства со други корисници на општествени средства заради купување или изградба на стан;
- подобрување на условите за живеење во општествените станови;
- давање заем за купување, изградба, доградба или подобрување на условите за живеење во семејна станбена зграда или стан во сопственост.

Член 2

Процентот на користењето на средствата според намените од член 1 на оваа одлука се утврдува, и тоа:

- прибавување станови со купување, изградба или здружување на средства со други корисници на општествени средства заради купување или изградба на стан 75%
- подобрување на условите за живеење во општествените станови ————— 5%
- давање заем за купување, изградба, доградба или подобрување на условите за живеење во семејна станбена зграда или стан во сопственост ————— 20%

Износот на средствата за доделување заем за купување, изградба и доградба на семејна станбена зграда или стан во сопственост, изнесува до 10,000.000 динари.

Износот на средствата за доделување заем за подобрување на условите за живеење во семејна станбена зграда или стан во сопственост, изнесува до 5,000.000.- динари.

Член 3

Одлука за одобрување на средствата на придонесот за намената од член 1 на оваа одлука донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: Комисијата) врз основа на барањето на корисникот во согласност со критериумите утврдени со Одлуката за условите и начинот на доделување станови и гаражи односно гаражни места за потребите на функционерите на Собранието на СФРЈ, на раководните работници и на работниците во службите на Собранието на СФРЈ и за потребите на функционерите во определени сојузни органи и организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81).

Член 4

Средствата на придонесот за прибавување станови ќе се користат во согласност со програмата за прибавување станови за потребите на Собранието на СФРЈ.

Договорите за прибавување станови ги склучува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, согласно со одлуките на Комисијата.

Член 5

Под подобрување на условите за живеење во смисла на оваа одлука се подразбира:

- преградување на стан заради добивање поголем број станбени простории во станот;
- измена на намената на станбените простории во станот заради подобрување на функционалноста и квалитетот на живеењето;
- воведување на централно односно етажно греење;
- изградба или доградба на простории и воведување инсталации што постојниот стан ги нема, и тоа: купатило, клозет, соба, кујна, водовод, канализација и струја.

Член 6

Средствата на придонесот за доделување заем заради купување, доградба или подобрување на условите за живеење во семејна станбена зграда или стан во сопственост можат да се даваат само за задоволување на станбените потреби на корисникот и на членовите на неговото семејно домаќинство, под следните услови:

- за изградба или купување на стан односно на семејна станбена зграда чијашто големина и функционалност одговара на мерилата за рационално користење на стан во општината;
- лицето што користи стан со станарско право да му го врати тој стан на давачот на станот на користење во рок од 30 дена од изградбата или купувањето на семејна станбена зграда или стан.

Член 7

Заемот се одобрува под следниве услови:

- за купување, изградба или доградба на семејна станбена зграда или стан во сопственост со рок на отплата до 20 години;
- за подобрување на условите за живеење во становите во сопственост со рок на отплата до 10 години;
- за користење на овие заеми се пресметува камата во износ од 4% на износот на кредитот, со тоа што на таа камата, во случај кога инфлацијата според податоците на надлежниот орган ќе ја премине стапката над 10% за изминатата година, секоја година се зголемува каматата на неплатениот дел од заемот така што годишната камата ќе се зголеми за 0,1% за секој процентен поен на зголемувањето на годишната инфлација над 10% со тоа што пресметаната камата не може да биде поголема од банкината камата.

Член 8

Средствата на заемот можат да се употребат и за лично учество при добивањето на кредит од банката.

Член 9

Корисникот на заемот е должен да ја приложи кон барањето потребната техничка и друга документација.

Член 10

Врз основа на Одлуката за доделување заем се склучува договор помеѓу Државата СФРЈ - Собранието на СФРЈ и корисникот на заемот со кој се регулираат меѓусебните права и обврски, во согласност со законот и одредбите на оваа одлука.

Договорот за заем го склучуваат, врз основа на одлуката на Комисијата, генералниот секретар на Собранието на СФРЈ и корисникот на заемот.

Член 11

Одлуката за одобрување на средствата на придонесот за намените од чл. 5 и 6 ја донесува Комисијата врз основа на барањето на корисникот, по претходно прибавено мислење од стручната служба на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 36-19/88-013
29 јуни 1988 година
Белград

Претседател,
Методи Зврцинов, с. р.

542.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, а во врска со член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87 и 31/88) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/88), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/88, 22/88, 35/88 и 37/88) во точка 28 по став 1 се додава став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка за кредитирање на сезонски залихи на пченица и оризова арпа односно на ориз од родот на 1988 година, од 1 јули 1988 година банките можат да користат кредити во височина до 60% од состојбата на кредитите што за тие цели им ги дале на организациите на здружен труд.”

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „став 1” се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2.”.

2. Во точка 32 по став 1 се додава став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка за кредитирање на формирањето на стоковните резерви на меркантилна пченица од домашно производство од родот на 1988 година, што се формираат на ниво на општествено-политичките заедници, во смисла на Законот за основите на системот на стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/84 и 34/86), банките можат од 1 јули 1988 година да користат кредити во височина до 60% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд односно на други општествени правни лица кај кои се формираат тие резерви.”

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „став 1” се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2.”.

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О.бр. 74
5 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

543.

Врз основа на член 70 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), заради спроведување на точка 9 ст. 2 и 11 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87 и 31/88) и точка 5 на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на други побарувања на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 29/88 и 35/88) и врз основа на член 40а од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87 и 31/88), Народната банка на Југославија дава

СООПШТЕНИЕ

ЗА СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО ЈУНИ, ЗА ПРОСЕЧНАТА СТАПКА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО ПЕРИОДОТ АПРИЛ-ЈУНИ И ЗА ЕСКОТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЈУЛИ 1988 ГОДИНА

1. Според податоците на Сојузниот завод за статистика, стапката на растежот на цените на мало во јуни изнесува 21,1%, а просечната месечна стапка на растежот на цените на мало за периодот април-јуни изнесува 10,5%, што на годишно ниво изнесува 231%.

2. Во согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година и со Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на дуги побарувања на Народната банка на Југославија, есмотната стапка на Народната банка на Југославија за јули 1988 година изнесува 10,66%, што на годишно ниво изнесува 237%.

Есмотната стапка од став 1 на оваа точка се применува при пресметката на каматата на пласманите од примарната емисија и на други побарувања на Народната банка на Југославија за периодот од 1 јули до 31 јули 1988 година како и во други случаи утврдени со сојузен закон и со други прописи донесени врз основа на сојузен закон.

3. На износот на кредитите од примарната емисија и кредитите на банките што банките и други корисници на општествени средства нема да ги вратат во договорениот рок, како и на износот на кредитите што се користат спротивно на прописите односно ненаменски, за периодот од јули до 31 јули 1988 година се плаќа камата по стапка од 11,6% (затезна камата), што на годишно ниво би изнесувало 356%.

С.бр. 10
1 јули 1988 година
Белград

Гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

544.

Врз основа на член 40 точ. 1 и 5 и член 93 став 5 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87 и 87/87), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ
НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи за јуни 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,544.

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи за јуни 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,075.

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошоци во СФРЈ во периодот јануари-јуни 1988 година во однос на просекот на животните трошоци во 1987 година, изнесува 95,7%.

Бр. 001-2758/1
5 јули 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групоковиќ, с.р.

545.

Врз основа на член 54 став 4 и член 79 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја објавува потврдена

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ТРИ ДЕЛЕГАТА ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Републичката кандидациона конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Босна и Херцеговина, на седницата одржана на 27 јуни 1988 година, во смисла на член 45, а во врска со член 79 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја утврди Листата на кандидати за дополнителен избор на три делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, и тоа:

1. Хаџиледиќ Хусо, машки, роден 1940 година, претседател на РО на РО Рафинерија за масло Модрича, Муслиман, член на делегацијата на Општинската конференција на ССРН Модрича, предложен во една делегација;

2. Маринковиќ Панто, машки, роден 1941 година, претседател на Извршниот одбор на Собранието на општина Углевик, Србин, член на делегацијата на Месната заедница Углевик, предложен во една делегација;

3. Мијатовиќ Стево, машки, роден 1937 година, претседател на Работоводниот одбор на РО „Електропренос“ Сараево, Србин, член на делегацијата на Општинскиот комитет на СК Ново Сараево, предложен во три делегации;

4. Мулабеговиќ Шефик, машки, роден 1935 година, редовен професор на Економскиот факултет во Брчко, Муслиман, член на делегацијата на Општинската конференција на ССРН Брчко, предложен во 15 делегации;

5. Тодоровиќ Бранка, женски, родена 1951 година, секретар на Извршниот одбор на СО Сански мост, Србинка, член на делегацијата на Општинската конференција на ССРН Сански Мост, предложена во една делегација.

6. Аралица Љубо, машки, роден 1937 година, претседател на РО КРО „Рад“ Сараево, Србин, член на делегацијата на Општинскиот комитет на СК Ново Сараево, предложен во една делегација.

Се избираат 3 (три) кандидата.

Број 290
5 јули 1988 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар, Претседател,
Мирко Михајловиќ, с. р. Марко Глигоровиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 9 СТАВ 1 ТОЧКА 3 НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

1. Деловната заедница на туристичките организации на здружен труд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од член 9 став 1 точка 3 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86).

Во предлогот е наведено дека оспорените одредби од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот не се согласни со Уставот на СФРЈ, бидејќи со тие одредби Rent-a-car организациите се ставени во нерамноправна положба во однос на другите организации во стопа-

нисувањето и стекнувањето доход, поради тоа што со тие одредби е утврдено дека Rent-a-car организациите плаќаат основен данок на промет при купување на патнички автомобили со кои, како со основни средства, ја вршат својата основна и единствена дејност, додека другите организации на здружен труд, при купувањето на основните средства со кои ја вршат основната дејност, тој данок не го плаќаат, како и поради тоа што на Rent-a-car организациите поради таквата нивна положба не им е утврдена и обезбедена компензација.

2. Со одредбата на член 7 став 1 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот е пропишано, ако со тој закон не е определено поинаку, дека не се смета како промет на производи, остварен непосредно со краен потрошувач, продажбата на опрема на организациите на здружен труд која спаѓа во нивните основни средства и им служи за вршење на нивните дејности, ако таа продажба е извршена под условите и на начинот како што тоа е пропишано во член 6 на тој закон. Според оспорената одредба од член 9 став 1 точка 3 на овој закон, како опрема, во смисла на член 7 од овој закон, не се сметаат патничките автомобили.

Со член 264 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со сојузен закон се установуваат видовете на приходи што се остваруваат со оданочување на производите и услугите што се во промет на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и се утврдуваат начинот и висината на тоа оданочување, освен за производите и услугите за кои начинот и висината на оданочувањето, врз основа на сојузен закон, ги утврдуваат другите општествено-политички заедници.

Со член 256 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека ако со актите на органите на федерацијата со кои се утврдува или се спроведува заедничка економска политика се нарушува рамноправноста на организациите на здружен труд во стекнувањето на доход и во располагањето со резултатите од трудот, истовремено со утврдувањето на заедничката економска политика односно со донесувањето на мерките за нејзиното спроведување се утврдува и се обезбедува компензацијата како составен дел на мерките на заедничката економска политика за соодветниот плански период.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, во одговорот на предлогот на овластениот предлагач, наведува дека оспорената одредба од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот е согласна со член 264 од Уставот на СФРЈ, во кој е дадено овластување на федерацијата со сојузен закон да го определува оданочувањето на производите што се во промет на целата територија на СФРЈ, а дали и која опрема ќе биде оданочена – работа е на даночната политика.

4. Претставникот на овластениот предлагач, на јавната расправа, го образложи ставот изнесен во предлогот за поведување постапка. Посебно нагласи дека Rent-a-car организациите на здружен труд се доведени во тешка положба, бидејќи кога купуваат автомобил мораат да платат данок на промет и ако тој автомобил, како основно средство, не го користеле и со него не оствариле доход. Другите организации на здружен труд кога купуваат основни средства не плаќаат данок на промет, а основните средства ги користат и приходот остварен со користењето на тие средства го распоредуваат во согласност со Законот за здружениот труд.

Претставникот на Собранието на СФРЈ, на јавната расправа ги повтори наводите од одговорот на Собранието на СФРЈ доставен до Судот, со тоа што додаде дека Уставот на СФРЈ воопшта не зборува ништо конкретно во врска со оданочувањето на опрема, што значи дека опремата ја третира на ист начин како и сите други производи во прометот. Покрај тоа претставникот на Собранието на СФРЈ изнесе дека смета дека оспорената одредба од член 9 став 1 точка 3 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот не е несогласна со член 256 од Уставот на СФРЈ.

5. Уставниот суд на Југославија, по спроведената постапка и одржаната јавна расправа, оцени дека оспорената одредба од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот е согласна со Уставот на СФРЈ.

Тргувајќи од одредбите на член 264 од Уставот на СФРЈ, федерацијата можела со Законот за оданочување на производи и услуги во прометот да воведат данок на промет за патнички автомобили, бидејќи тоа се производи

што се наоѓаат во прометот на целата територија на СФРЈ, а дали патничките автомобили ќе се сметаат за опрема во смисла на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, за која не е воведен данок на промет на производи – работа е на даночната политика.

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, воведувањето на данок на промет на автомобили и во случај кога тие се користат за вршење на основна дејност, како Rent-a-car организациите на здружен труд, не подразбира и право на компензација, а дали компензацијата ќе се утврди под условите од член 256 на Уставот на СФРЈ – цени Собранието на СФРЈ.

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, на седницата за советување и гласање, одржана на 10 март 1987 година, со мнозинство гласови донесе

Одлука

Се одбива предлогот на Деловната заедница на туристичките организации на здружен труд на Југославија да се утврди дека одредбата од член 9 став 1 точка 3 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86) е несогласна со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југославија Иван Франко и судиите: Радко Мочивник, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Стана Гук-киќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Милосав Стиновиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враниќ.

У-бр. 199/86
10 март 1987 година
Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија,
Милосав Стиновиќ, с.р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 9 СТАВ 1 ТОЧКА 3 НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

1. Општото здружение на самостојните авто-такси превозници на лица и предмети „Беотакси” поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од член 9 став 1 точка 3 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86).

Според мислењето на предлагачот со плаќањето на данок на промет при купувањето на автомобили авто-такси превозниците се доведени во тешка положба, бидејќи овој данок не може да се префрлува врз цената на такси-услугите, зашто поради опаѓањето на куповната моќ на населението бројот на корисниците на тие услуги опадна. Исто така е наведено дека на такси-превозниците автомобилот им е основно средство со кое тие ја вршат својата основна и единствена дејност.

2. Со одредбата од член 7 став 1 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот е пропишано, ако со тој закон не е определено поинаку, дека не се смета како промет на производи, остварен непосредно со краен потрошувач, продажбата на опрема на организациите на здружен труд која спаѓа во нивните основни средства и служи за вршење на нивните дејности, ако таа продажба е извршена под условите и на начинот како што тоа е пропишано во член 6 од тој закон. Според оспорената одред-

ба од член 9 став 1 точка 3 на овој закон, како опрема, во смисла на член 7 од овој закон, не се сметаат патничките автомобили.

Со член 264 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со сојузен закон се установуваат видовите на приходи што се остваруваат со оданочување на производите и услугите што се во промет на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и се утврдуваат начинот и висината на тоа оданочување, освен за производите и услугите за кои начинот и висината на оданочувањето, врз основа на сојузен закон, ги утврдуваат другите општествено-политички заедници.

3. Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорената одредба од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот е согласна со Уставот на СФРЈ.

Тргувајќи од одредбите на член 264 од Уставот на СФРЈ, федерацијата можела со Законот за оданочување на производи и услуги во прометот да воведат данок на промет за патнички автомобили, бидејќи тоа се производи што се наоѓаат во прометот на целата територија на СФРЈ, а дали патничките автомобили ќе се сметаат за опрема во смисла на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, на која не е воведен данок на промет на производи – работа е на даночната политика.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, без одржување на јавна расправа, на седницата за советување и гласање, одржана на 8 март 1988 година, со мнозинство гласови донесе

Одлука

Се одбива предлогот на Општото здружение на авто-такси превозници на лица и предмети „Беотакси” да се утврди дека одредбата од член 9 став 1 точка 3 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86) е несогласна со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Александар Фира и судиите: м-р Хрвоје Ба-чиќ, м-р Милован Бузациќ, Божидар Булатовиќ, д-р Иван Кристан, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, Вељко Марковиќ, Милосав Стиновиќ, Душан Штрбац, Радко Мочивник и Рамадан Враниќ.

У. бр. 216/87
30 март 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/88, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Во Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот во член 5 став 2 броевите: „43,44, 45,46 и 47”, се бришат.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 5. јули 1988 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ**

Се разрешува од должноста директор во Сојузниот завод за општествено планирање м-р Станислав Бродњак, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1128
16 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ**

Се назначува за советник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање д-р Милован Миковиќ, досегашен советник на генералниот директор на тој завод.

С. п. п. бр. 1127
16 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 7 став 2 од Уредбата за Автосервисот на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/78) и член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА АВТОСЕРВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ**

Се разрешува од должноста директор на Автосервисот на сојузните органи Милорад Русмир со 31 јули 1988 година.

Именуваниот, во смисла на одредбата на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, се става на располагање.

С. п. п. бр. 1129
16 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се назначува за помошник на директорот на Архивот на Југославија Јован Поповиќ, досегашен помошник на директорот на Архивот на Југославија.

С. п. п. бр. 1130
16 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА**

Се разрешува од должноста Зоран Матовиќ, досегашен советник на сојузниот секретар за надворешна трговија со 31 мај 1988 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1126
16 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се назначува за помошник на директорот на Архивот на Југославија д-р Богдан Лекиќ, досегашен помошник на директорот на Архивот на Југославија.

С. п. п. бр. 1131
16 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 4 став 2 од Уредбата за Управата на деловните згради на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/78, 24/82 и 69/83) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ**

Се разрешува од должноста директор на Управата на деловните згради на сојузните органи Радиша Трифуно-

вик, со 30 јуни 1988 година, заради заминување во пензија.
На именувањето работниот однос му престанува со 30 јуни 1988 година.

С. п. п. бр. 1132
23 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Цеко Дервиша Рагиб, Лукиќ Милана Слободан;

мајорите: Дондур Петра Јандре, Милић Вукоја Раивоје, Милосављевиќ Томе Јован, Рањеловиќ Витомира Ратомир, Ступар Милоша Бошко, Сворцан Саве Михајло;

капетаните I класа: Бугарчиќ Милојка Миломир, Криж Јурија Франц, Пешиќ Алексе Велько;
потпоручникот Мартиновиќ Марка Никола;
заставниците I класа: Ђурчиќ Станка Милан, Манчевиќ Петра Гојко, Маринковиќ Стојана Милорад, Милић Милића Јаблан, Соковиќ Милорада Вукоман, Стојаноски Јанакија Јован, Стокиќ Михајла Драгиша, Војиновиќ Трифка Раде;

заставниците: Бороја Пере Станко, Дамјановиќ Миленка Ранко, Милошевиќ Јована Љубиша, Узелац Андрије Живко;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Белшак Франца Петар, Цекиќ Мирка Божидар, Крањц Франца Марјан, Лакиќ Ристе Радомир, Љубиќ Цветка Томислав, Стојановиќ Николе Милан, Трајковски Атанаса Александар, Вујичиќ Илије Милан;

потполковниците: Јањиќ Радивоја Миодраг, Пишлар Ивана Марко, Поповиќ Вида Вито, Ружичиќ Милорада Драгутин;

мајорот: Матиќ Радоја Жарко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Ђорђевиќ Благоја Миодраг, Станојевиќ Душана Гвозден;

потполковниците: Бучалиќ Милоша Саво, Добриниќ Ђорѓа Зоран, Миловановиќ Здравка Милош, Перовиќ Василија Драгослав, Шутановац Момира Родољуб, Томиншек Франца Франц;

мајорот Арсиќ Радивоја Благоје;

капетаните I класа: Копања Миле Перо, Николиќ Велмира Предраг;

заставниците I класа: Алиќ Рашида Хазим, Несторовиќ Милана Мирко;

воениот службеник II класа Левец Божидара Верица;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајорот Боснић Уроша Милан;

заставниците: Мидиќ Чедомира Слободан, Мравиќ Миле Саво;

постарите водници I класа: Диздаревиќ Алије Мустафа, Пешиќ Владимира Слободан, Ракуша Јанеза Иван;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Царл Ахмета Девлета, Дупланчиќ Петра Звонко, Огринц Хуга Жежеф, Петровиќ Милосава Милета, Ракиќ Богосава Милош, Рупник Жеже Жеже, Сетникар Франца Јанез, Симоновски Славка Александар, Слуга Августина Иван, Шегина Јанеза Жеже;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковникот: Трипковиќ Момира Крсман;
потполковниците: Галиќ Душана Станислав, Милетиќ Милисав Љубодраг, Рељановиќ Здравка Душан, Вучковиќ Вукашина Борислав;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Бошковиќ Боривоја Тадија, Јеремиќ Милорада Слободан, Поредош Жежефа Жежеф;

мајорите: Блажевиќ Јозе Марко, Гајиќ Миодрага Живомир, Меле Милана Милан-Јернеј-Јеже;

капетаните I класа: Абутовиќ Миће Недељко, Аврамовиќ Момчила Милорад, Чамчиќ Среќка Драгиша, Лазаревски Теофана Нестор, Младеновиќ Живојина Велимир, Периќ Ивана Марко;

потпоручникот Ристиќ Миладина Томислав;

заставниците I класа: Анѓелковиќ Александар Добривоје, Бајиќ Предрага Срѓан, Боровићанин Драгомира Стеван, Илиќ Драгољуба Милош, Јовандиќ Милоша Миленко, Киговиќ Драгутина Драгутин, Козодеровиќ Александар Радојица, Михајловиќ Дамјана Радосав, Пеиќ Стипана Петар, Петрушевски Славе Спасе, Пољашевиќ Саве Мирко, Ристовиќ Милована Мирко, Савиќ Миљка Десимир, Стојковиќ Добросав Радемир, Шашиќ Василија Љубан, Тодоровиќ Славка Будимир, Витошевиќ Јована Обрен;

заставниците: Анѓелковиќ Ристе Будимир, Белиќ Бранка Милорад, Бугарски Саве Милан, Ђуриќ Ђуре Ранко, Гашиќ Југослава Душан, Герлич Антона Мартин, Илиќ Божидара Миодраг, Илиќ Лазара Милорад, Јовановиќ Душана Милисав, Јовановиќ Слободана Радомир, Марковиќ Миладина Слободан, Николиќ Дмитрија Драгомир, Петковиќ Влајка Раде, Петровиќ Мирослава Драган, Рокниќ Милана Душан, Захирагиќ Агана Узеир, Зорко Албина Милан, Тешиќ Воислава Ђорђе;

постарите водници I класа: Добровц Франца Драго, Косиќ Тодора Видан, Миловиќ Косте Живан, Туркаљ Стјепана Миле;

воениот службеник II класа Миловиќ Милана Недељко;

– за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Дражић Милана Лазар, Гартнер Јоже Јоже, Јовић Драгољуба Тихомир, Митић Миланка Синиша, Настоски Слободана Величе, Ниваковић Милана Миломир, Страиновић Миљка Веселин, Тасевски Ивана Сотир;

мајорите: Џуловић Милана Милош, Марчетић Стеве Војислав, Микић Живојина Момчило, Павловић Јанка Петар, Релић Љубана Марко;

капетаните I класа: Мијановић Михајла Танасије, Пекеч Ђуре Милан;

заставниците I класа: Антонијевић Тривуна Станимир, Берица Вида Јанко, Чехић Хусеина Нијаз, Дивљак Милутина Богдан, Гаврилов Александра Марко, Игњатовић Јанко Симо, Јовић Димитрија Радомир, Милиновски Ганча Петар, Марковић Миодрага Димитрије, Пуђа Дмитра Милан, Спасић Драгослава Стеван, Стевановић Душана Стојадин, Вранић Белка Лазар, Заложник Франца Јожеф, Жугај Јосипа Крешимир;

заставникот Гаврић Душана Бранко;
воениот службеник IV класа: Јоковић Момчила Станко, Квештак Фране Стјепан, Нешковић Неђе Раде;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СА СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорот Беочанин Вукашина Милан;

капетаните I класа: Белобрајидић Ивана Милан, Бивец Бориса Борис, Благојевић Светозара Драган, Богдановић Спасоја Миле, Бурић Јосипа Милан, Денић Милорада Јордан, Добродолац Момчила Јанићије, Ердељ Чедомира Петар, Хорачек Антуна Божићар, Јесић Бориса Милан, Капетановић Мурага Идриз, Кеврић Хасана Шефкија, Комазец Никола Душан, Лукановић Адолфа Камило, Мачешић Ђорѓа Мирослав, Маневски Драгомира Ацо, Недељковић Бранислава Драгољуб, Радовановић Драгана Данило, Стаматовић Радосава Мирољуб;

капетаните: Карановић Петра Милан, Крајоски Ђорѓа Митре;

поручниците: Аврамовић Милоша Миленко, Поцић Хусеина Сифет, Вранеш Саве Лука, Жунић Хамеда Захид;

заставникот I класа Пунтарић Стјепана Стјепан;

заставниците: Чанади Фране Јосип, Луковић Љубомира Милош, Павлесић Димитрије Кирко, Петровић Јована Драгослав, Радивојевић Будимира Љубисав, Стојановић Вукоја Љубисав;

постарите водници I класа: Андабака Фране Иван, Игњатовић Драгољуб Стојан, Милошевић Животе Љубиша, Пенић Вукашина Драган, Ралевић Милосава Томислав, Сантрач Лазара Миле, Сршен Ервина Ервин, Тренкић Милуна Драгољуб, Здравковић Стојана Небојша;

постарите водници: Манојловић Мила Станко, Новоски Цене Слободан, Петровић Марије Золтан, Стубичар Валента Велимир, Веселиновић Милорада Саво, Видић Александра Душко;

воениот службеник VIII класа Кухарић Мирка Бранко;

граѓанското лице на служба во ЈНА Белтрам Викторије Франко;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Белшак Мартина Вида, Боштале Јанеза Станислава, Божич Михајла Душанка, Финк Јоже Антон, Хасанагић Јанеза Мартина, Хеглер Јурија Божана, Јершек Станислава Марјан, Мацаревић Томе Даница, Мертел Албина Милена, Михајловић Винка Хелена, Михаилић Станислава Лидија, Михелич Алоја Властиа, Милчић Ота др Миљенко, Пејић Крсте Цвијета, Радовановић Милорада Недељко, Стајчић Илије Слободан, Штравс Стефана Ивана, Волкар Франца Франц, Зигич Јанеза Алојзија, Алић Мехе Асија, Бобан Матије Ана, Добравец Андреје Иван, Грошељ Антона Марко, Игњатовић Живојина Полексија, Коритник Мирослава Аленка, Лалић Милосава Слободан, Мартиновић Александра Десанка, Неговановић Милутина Милован, Пухар Славка Маја, Симоновић Драге Светлана, Шулин

Јоже Леополд, Шварц Јоже Јоже, Трифунов Јована Марјан, Турк Силвестра Ивица, Живковић Неђе Мира, Абрамовић Антона Казимир, Чеперковић Светозара Србијанка, Јеричевић Марка Бранка, Конеч Андреја Људмила, Парадижник Јоже Јоже, Вервега Јанеза Иван;

– за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетанот од I класа Топаловић Шачира Амир;

капетаните: Блашкић Иве Тихолфин, Деспотовић Душана Радомир, Дулчић Томислава Звонимир, Ђидо Јуре Перо, Ђурчевић Вукашина Момчило, Елезовић Драге Мирослав, Жежо Мустафе Алија, Хајдаревић Ибре Узеир, Илибашић Милеше Радован, Јашеревић Садика Мухамед, Јелићић Дује Јосип, Колак Блаже Иван, Контреќ Славка Дарко, Лукић Светислава Зоран, Милинковић Ђуре Мирослав, Митев Трајан Војо, Младеновић Лазара Драган, Младеновски Кузман Димко, Санковић Живојина Славолуб, Пејовић Борисава Пејо, Тасић Војислава Драгиша, Јушек Милана Стјепан, Васић Бранислава Владимир, Врбац Асима Нијаз;

поручниците: Бурић Матије Жарко, Хајнал Иштвана Ласло, Херцог Јожефа Јошко, Лакић Бранка Радосав, Лукић Животе Бранко, Милишић Јозе Мато, Површић Алојаза Марјан, Радовановић Петра Никола, Рибар Самуела Милко, Сетник Ивана Слободан, Ситар Јакова Ђуро, Вуковић Душана Саво;

постарите водници: Цветковић Сотира Миливоје, Деумић Ибрахима Таиб, Дражић Луца Драган, Дрмоњић Младена Војин, Флорић Душана Драган, Граовац Ивана Стјепан, Ивоновски Васил Младен, Кривдић Асима Митхад, Мирковић Мирослава Драган, Николић Милана Александар, Пантелић Стеве Мирко, Распоповић Милана Саво, Рудец Драгутина Јадранко, Сретеновић Сретена Саво, Стојковић Борисава Слободан, Топић Руда Драган, Златковић Добросава Веќко;

водниците I класа: Илић Драгомира Радосав, Илијин Ивана Зоран, Ивић Боже Ивица, Јорданов Живко Зоран, Кеќман Петра Лазар, Михаљина Драгутина Иван, Павлица Симе Срето, Павловић Обрада Слободан, Рњаковић Љубише Властимир, Синановић Мустафе Салих, Скопљак Шекиба Рузмир, Шабић Шерифа Хусеин, Шагуд Јосипа Златко, Вајнхандл Макса Макс, Вукајлија Милана Брано;

воениот службеник VIII класа Беровић Фране Дарко;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Хенигман Карола Рајко, Крејић Марка Здравко, Пониквар Франца Марјан, Добромировић Љубисава Стојанка, Швањцер Матије Звонко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

капетанот на боен брод Жегарац Мирка Стеван;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

капетанот на фрегата Михелчић Славка Велимир;

мајорот Челиковић Симе Иван;

капетанот на корвета Мартиновић Анте Марко;

заставниците I класа: Ашковић Драгомира Стеван, Главаш Мехмеда Ибрахим, Хаџи-Тонић Синише Драгунтин, Корен Мартина Винко, Кружичевић Ивана Јаков, Мандић Милета Милан, Менкаџиев Димко Томислав, Милошевић Благоја Арсеније, Митровић Стојана Бранислав, Панац Богдана Цвијо, Поповић Недељка Љубо, Шејат Петра Илија;

воениот службеник II класа Смиљан Габре Драгунтин;

воениот службеник IV класа Жувела Јакова Анте;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Чокло Андре Јурај, Медић Петра Бићо, Гошовић Милоша Страцимир, Зејак Милије Љубоје, Станковић Драгомира Александар;

капетаните на боен брод: Постоловић Милосава Драгиша, Радовић Душана Вељко, Ристић Тихомира Томислав;

потполковниците: Ђуран Радослава Милан, Јовановић Драге Петар, Коларић Цветка Љубисав, Марић Маријана Стипе, Радуловић Душана Јован, Слишковић Блажа Стијепан, Зечевић Милана Вукадин, Зорица Милана Милојко;

капетаните на фрегата: Беширевић Агана Цевад, Чевачковић Мартина Владимир, Качмарчиќ Јосипа Зденко; мајорот Бошев Иле Пантолеј;

капетанот I класа Игњатовић Петра Љубомир;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

капетанот на боен број Божиќић Андрије Радомир;

потполковникот Бурмас Донка Томислав;

капетаните на фрегата: Барбарић Лудвика Коломан, Перишић Дарије Милан;

заставникот I класа Траиловић Богдана Миодраг;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетанот на боен брод Филиповић Петра Милан;

потполковниците: Барада Ивана Блаженко, Чирјак Марка Анте, Цанко Луке Лука, Филиповић Миодрага Среден, Гладовић Николе Милутин, Јовчић Милића Миролуб, Лијић Луке Јосип, Милићевић Манојла Цветан, Митић Витомира Милун, Николић Шпире Веселин, Нинчевић Стјепана Нико, Перовић Николе Миливоје, Поповић Александра Будимир, Сараџић Ђуре Никола, Савић Лазе Ђуро;

капетаните на фрегата: Дакић Вухашина Мирчета, Карахасановић Салема Фахрудин, Грбац Фране Карло, Краљ Андре Мирко, Милишић Анте Иван, Поповић Миладина Новак, Савић Животе Живослав, Сунарић Ивана Марко, Трифуновић Боже Бошко;

мајорите: Анђелковић Михајла Драган, Цекић Николе Слободан, Церовић Богдана Слободан, Ћопић Ђуре Слободан, Ђинић Николе Драган, Гашперов Светина Јерко, Хромиш Мирка Звонимир, Лаутар Среќка Иван, Томић Марка Томо, Секереш Лајоша Атила, Воронцов Феодоре Александар;

капетаните на корвета: Ђуришић Радована Михаило, Филиповић Ејуба Шефик, Хациосмановић Мехмеда Сулејман, Маричић Стоје Раде;

капетаните I класа: Анѓић Луке Милан, Филиповић Милојка Томислав, Мићановић Љубе Миладин, Периша Игнаца Лука, Треска Матије Звонимир;

поручниците на боен брод: Супић Алојза Ивица, Урлић Аугустина Анте;

поручникот Здравковић Милосава Звонимир;

заставниците I класа: Ахметовић Мустафе Цемал, Барац Влажа Бранко, Булатовић Михајла Мирко, Денчић Михаила Божидар, Ђорђевић Ратомира Живојин, Ђурђић Јагоша Владо, Фарис Јанеза Јанез, Филек Томе Емерик, Форенбахер Јосипе Иво, Хасан Мије Иван, Иванчић Мартина Иван, Ивић Нике Јосип, Ивковић Михајла Љубиша, Јандрић Трифуна Анђелко, Јанковић Драшка Сергије, Јашић Андрије Петар, Кантић Шанбаза Салих, Китановић Драгомира Радован, Котарац Ивана Миливоје, Ковачевић Драгојла Данило, Лабус Игњатија Слободан, Лаковић Драгутина Владимир, Лончар Јово Бранко, Марковић Јоксима Живољуб, Мештров Јозо Паве, Мићуновић Вука Видак, Милашиновић Богдана Петар, Миличевић Стјепана

Иван, Мироић Јосипа Милан, Митровић Јове Стеван, Обрадовић Николе Драгољуб, Перчић Антона Иван, Петек Алојза Рајмунд, Петровић Радисава Драган, Раѓа Филипа Иван, Ријавец Фране Мирко, Рогоић Михајла Милун, Сламник Матевжа Матевж, Спасић Милована Милован, Станковић Ђуре Јован, Стефанов Исо Саво, Стевовић Животе Миладин, Стојановић Радомира Петар, Шимовић Мате Илија, Шкундрић Тодора Милорад, Шуковић Милована Душан, Терзе Ивана Зденко, Трбојевић Милића Мирко, Векић Јована Никола, Величковић Радомира Михајло, Верле Јосипа Леополд, Влајчевић Јосипа Иван, Вршчај Матије Иван, Вујачић Андрије Драго, Вулиќић Ђуре Божидар, Живковић Јордана Миодраг;

заставниците: Банић Лазе Ђуро, Баста Богдана Раде, Цветковић Ђорѓа Живојин, Данчић Иве Цвијето, Глујић Анте Звонко, Филиповић Стојана Предраг, Копјаревић Ивана Зденко, Костов Трајка Никола, Липар Николе Петар, Михајловић Александра Мирослав, Милас Светина Иван, Мравичић Петра Ивица, Опачић Јанка Перо, Парента Милоја Глигорије, Павловић Томе Милан, Пелаић Анте Гиордано, Пољак Фране Ђорђе, Раденковић Славка Боривоје, Самалук Ивана Марко, Сартори Стјепана Новица, Станковић Стојана Милоје, Стефановић Ђорѓа Миролуб, Стојановић Маринка Илија, Стојков Богаса Томислав, Шубић Ивана Иван, Топић Јуре Иван, Вуковић Марка Славко, Зеќ Ђуре Стојан;

постарите водници I класа: Андоновић Душана Ђорђе, Дивић Ивана Анте, Ђуковић Здравка Маринко, Гаута Марјана Слободан, Икер Јана Јано, Јовановић Симе Душан, Марић Владимира Голуб, Пухало Данила Милан, Ристић Радивоја Србољуб, Ројнић Марија Едио, Рубељ Томислава Младен, Рушинић Шанто Љубомир, Секељи Јосипа Иван;

воениот службеник II класа Фери Славка Василија; воениот службеник III класа Ђукић-Обућина Ђорѓа Невенка;

воениот службеник IV класа Јуришић Јосипа Витомир;

воениот службеник V класа: Ортолијо Анутна Антон, Зорић Аугустина Андрија;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Радић Љубомира Ђуро, Мамула Николе др Срѓан, Жуфић Возмослава Еди, Вуковић Мила Радомир, Митић Миливоја Радомир, Маџан Ивана Барица, Баус Стипе Блажа, Папак Франце Марко, Гавриловић Саве Бранко, Берак Данета Павао, Поповић Милија Мирое, Рачић Иве Горан, Терезе Душана Душанка, Вукичевић Јарослава Лидија, Здравковић Његослава Даворка, Митровић Николе Савка, Луцић Туње Иво, Лалић Ивана Цецилија, Иванишевић Јакова Јосип, Дропулић Јозе Филип, Иванчевић Милана Драго, Драгаш Стевана Бранко, Ђурувија Ђуре Рада, Чагаљ Јураја Слободан, Беговић Јосипа Анка;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Бараковић Николе Звонимир, Давидовић Драгомира Богољуб;

капетаните на боен брод: Ђук Миће Манојло, Шумац Јосипа Петар;

потполковниците: Љумовић Петра Рајко, Тоскић Аранђела Милко;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Захтила Антона Алдо;

мајорите: Багић Анте Мас, Мавсар Антона Антон, Радин Шпире Душан, Шормаз Славка Милорад, Штета Милана Никола, Толимар Станка Здравко;

капетаните на корвета: Божић Јакова Ненад, Чавор Михаила Бранко, Јеремић Дагослава Софроније, Контреќ Фране Аугустин, Мердан Салиха Цемал, Павловић Саве

Миливоје, Перковић Марина Светослав-Франко, Сакић Јована Жарко, Секушак Алоја Вјекослав;

капетаните I класа: Баства Симе Радивој, Билафер Петра Петар, Дејановић Николе Никола, Јелинчић Маријана Душан, Королија Душана Ђуро, Мујагић Мехмеда Рамо, Пејовић Велимира Миленко, Пушоња Рајко Рајко, Шарац Илије Драган, Шекулица Николе Љубе, Захтила Ивана Ђино, Живковић Драгана Радивоје;

поручниците на боен брод: Чотрић Спасоја Спасоје, Дулановић Радосава Драгомир, Краљевић Ника Перо;

заставниците I класа: Беадер Николе Јово, Берич Николе Никола, Божић Стоимена Мирољуб, Бубало Триве Душан, Бокић Благоја Живојин, Ђуровић Игњатије Радоје, Герендај Ивана Ладислав, Јанковић Митра Слободан, Клинички Стијепана Мате, Космос Ивана Иван, Ковачевић Милка Мирко, Кришковић Ивана Леомир, Кујачић Михајла Ристо, Марјановић Милана Милорад, Марковић Михајла Драгић, Маслак Радомира Владислав, Мијић Милорада Ратко, Миленковић Радуна Љубиша, Милетић Мирка Владимир, Митев Јордан Милош, Муселин Јакова Мијо, Папић Дике Радослав, Пигл Фране Петар, Спасић Живадина Љубиша, Спасојевић Спасоја Цветко, Стаменковић Глигорија Благоје, Шушак Тодора Милан, Тасић Милојка Војислав, Тешић Милана Раденко, Вујичић Василија Мидораг, Згорелец Славка Марио, Жарковић Петра Војислав;

заставниците: Бадовинац Илије Иван, Драгославац Стевана Мирко, Филипац Томе Рудолф, Кљајић Веселин, Мартинић Фране Иво, Шпљајт Викотра Милан;

воените службеници IV класа: Борко Павла Златко, Искић Радомира Миливоје, Медвед Алоја Алоја, Милин Леонарда Вјекослав, Стојановски Герасим Дејан;

воениот службеник V класа Стефановић Мате Анђелка;

- за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковникот Станић Петра Ивица;
потполковниците: Алочов Борица Спиридон, Бакар Иван Владо, Блажић Жожефа Жожеф, Четник Ђуре Стојан, Митрић Крсте Васкрсије, Почуча Миле Никола, Рајковић Миодрага Јордан;

капетаните на фрегата: Костић Петра Борис, Маринковић Живорада Милета, Николић Михајла Милан, Пантић Стевана Павле, Павковић Ивана Берислав, Перић Милована Жарко, Вукмировић Милана Љубомир;

мајорите: Ерцеговић Филипа Грго, Козомора Јове Весо, Мариновић Јосе Нојко, Настић Слободана Марјанчек, Николић Марка Стеван, Паскаш Јована Душан;

капетаните на корвета: Јосифоски Пандил Дуке, Козарић Ахме Слободан;

капетаните I класа: Дамијанић Ивана Луцијан, Прашчевић Вука Славко, Влаховић Блажа Гавро;

поручникот на боен брод Петковић Миливоја Ненад;
заставниците I класа: Бајровић Алије Бајазид, Остојић Гаврила Периша, Пачко Славка Златко, Тривић Бошка Милорад;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Ђорѓић Живка Зоран, Кучић Бождара Давор, Шепаровић Недељка Јосип;

капетаните I класа: Бабић Радета Миленко, Глигорић Ристе Славко, Хасковић Тамиле Осман, Крањац Милета Душан, Мандрески Митре Димко, Марушић Стипе Жељко, Миљковић Љубисава Миле, Мраовић Николе Тасије, Павичевић Мирка Радојица, Рапајић Милана Војислав, Роје Винка Здравко, Табак Јозе Давор, Томић Боривоја Драган, Трмичић Стојимира Мирољуб, Вељаноски Стојмир Добре, Видов Анђелка Душко;

поручниците на боен брод: Чордаш Кароља Тибор, Џомба Хамида Сеад, Халиловић Салка Есад, Иванчић Николе Круно, Коменда Михајла Ласло, Козличић Сулеј-

мана Митхад, Шука Радета Миломир, Вранчић Јуреја Стјепан, Вучетић Миладина Симеон;

капетаните: Цветановски Стојадин Сенто, Хладиќа Вјекослава Иван, Кевац Момчила Велимир, Крлуч Наила Мирсад, Михаљевић Марка Горан, Миловић Миливоја Радомир, Никић Јована Слободан, Павић Јована Владимир, Пејић Цвијетина Винко, Ружичић Вентислава Ацо, Вујашевић Огњена Милутин;

поручниците на фрегата: Атељ Гојка Зоран, Белушић Фране Милорад, Дражић Петра Ратко, Дужић Станка Станко, Хамзић Алије Адем, Кардум Јуре Маринко, Медичић Ловре Горан, Милошевић Миленка Милко, Пазља Везира Ферид, Радовић Бошка Ненад, Шабовић Арсенија Миодраг, Терезић Миодрага Живко;

поручникот Падован Вјека Младенко;

заставникот I класа Јовановић Благоја Велибор;
заставниците: Андрић Велимира Србољуб, Главинић Анте Анте, Лазаревић Светозара Србољуб, Марковић Бранка Милорад, Петровић Љубомира Томислав, Пеулић Илије Живко, Рајковић Стевана Богољуб, Рибел Јозе Розарио, Трајков Стојан Тоде, Топић Остоје Петар, Жагар Мартина Винценц;

постарите водници I класа: Аћимовић Миломира Вид, Борзић Крсте Иван, Брнин Анте Жељко, Јанковић Васе Драгољуб, Јакус Јакова Дане, Јутриша Мелхиора Милан, Канисек Адама Фране, Лединшчак Звонка-Људевита Борис, Лизатовић Миријане Јуре, Маурац Винка Звонко, Милосављевић Ратка Миладин, Мујковић Суле Незир, Најдановић Сретена Зоран, Радујко Милана Драган, Станковић Радивоја Милован, Шкугор Антона Горан, Трампа Лазе Жељко, Вукмировић Илије Младен, Зевник Антона Едвард;

постарите водници: Блажичевић Томе Здравко, Ѓирковић Миодрага Слободан, Ѓукић Богдана Петар, Јакимовски Благоја Драги, Мартинчевић Станка Владимир, Миленковић Илинке Драгиша, Милер Ловре Ловра, Мунирлана Стјепана Срећко, Панда Винка Вид, Провић Мартина Иван, Савић Саве Милан, Сесар Јуре Франо, Солдо Мије Лука, Штрањгар Јосипа Крешимир, Тубић Мије Винко, Ватреш Вује Драган;

воениот службеник VI класа: Чоркало Ивана Часлав;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Накиченевић Данила Жарко, Рабар Фране Иван, Бркић Живка Владо;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Анђелковић Давид Винка, Атанасијевић Милојка Богољуб, Андрић Саве Дамјан, Баковић Петра Нада, Бабић Николе Лидија, Бебић Мије Јуре, Бралић Блажа Иванка, Бралић Ивана Ана, Demichelli Љубе Мирјана, Хасић Хусеина Муневера, Ходак Јосипа Милка, Галетовић Данијела Адела, Гамбража Анте Љубомир, Губељић Мехе Рамиз, Градац Ивана Младен, Franchini Јосипа Дивна, Јелић Спире др Драгица, Кнежевић Радета Стојан, Липановић Ловре Тончи, Маршић Стјепана Петар, Марковић Иве Радојка, Мандић Светозара Петар, Меди Пашка Гордана, Митровић Анте Дарија, Милановић Паулина Стипе, Миловац Иве Иве, Павичевић Милана Ана, Педић Филипа Марјан, Пережа Павла Злата, Розман Матка Франц, Раја Јуре Марија, Томић Недељка Ђоко, Велат Срећка Иво, Влачић Мате Анкица, Вукадин Лазе Гроздана, Вујичић Јосипа Марија, Вукмировић Петра Дина, Зоричић Николе Миле, Живановић Моме Наташа, Вицо Гаје Вељко, Шарић Јосипа Бранко, Шкорин Фелиције Анте, Свиличић Николе Милица, Саблић Стјепана Катица, Поландак Драгутина Мирослав, Нинковић Мирка Милена, Марловић Ивана Гордана, Маршић Ивана Срђо, Контић Видоја Милан, Дерадо Аугустина Јосип, Ђурић Анте Десанка, Дрињак Марка Слободан, Бувинић Анте Ивица, Церин Марка Грацијела, Баришић Винка Драгица, Жижић Марка Стана;

- за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

мајорот Вулетић Анте Ненад;

капетанот I класа Вукиј Живоина Милосав;

капетаните: Андабака Петра Дамир, Чујић Љубе Емил, Дамјановић Здравка Зоран, Ђорђевић Борка Борислав, Еремија Стевана Зоран, Гамзар Јуре Горан, Грбовић Милована Лука, Хаџић Хасиба Фикрет, Јашаревић Шабана Есад, Јовановић Добрице Драгослав, Крунић Стеве Живко, Лазић Драгољуба Ђорђе, Милачић Драгутина Милош, Пауновић Синише Бранислав, Печенковић Кусеина Енес, Пејовић Светозара Саво, Петровић Митра Станко, Симоновић Обрада Милан, Стојановић Милана Горан, Стошић Боривоја Драган, Стрејкић Животе Зоран, Шибешћен Јожефа Лајош, Зоркић Радослава Лазар;

поручниците на фрегата: Анић Марка Иван, Атанасовски Душан Звонко, Бакавић Владимира Иван, Бартуловић Тадије Жарко, Ђулафић Ранка Миодраг, Ђутић Луке Предраг, Ерцег Ивана Тихомир, Грбин Виктор Борис, Хорват Матије Звонимир, Јашаревић Узеира Мехмед, Јоловић Милорада Рајко, Калањ Бранка Бранислав, Мирковић Душана Пантелија, Николић Бранка Љубомир, Тајсић Петронија Милија, Тасић Миодрага Слободан;

поручниците: Чрнчец Јосипа Емил, Димоски Александар Тони, Дујковић Душана Теодор, Ињајетовић Мурата Шефкет, Козина Јозе Јадранко, Курспахић Шеће Шевал, Марковић Видоја Зоран, Павић Милића Милош, Пушара Стеве Милутин, Сајц-Будија Јосипа Драго, Шербула Боже Милан, Танасић Тивре Зоран, Васиљевић Милана Јовица;

поручниците на корвета: Гујић Војислава Васо, Јеран Игнаца Еди, Кајан Хамдије Цевад, Муџиновић Миљивоја Зоран, Милисављевић Стојадина Драган, Мојсов Трпе Марјан, Петровић Радивоја Миролуб, Валенчић Станислава Марко;

заставникот Тадић Момчила Томислав; постарите водници од I класа: Балабанић Станка Зденко, Бандало Стјепана Петар, Дечковић Милорада Миленко, Ђанић Маријана Бранко, Ѓњатовић Душана Стеван, Јанковић Милована Јордан, Маринковић Радована Драган, Рољевић Радомира Миљивоје, Слабићорески Илко Ангеле, Тодоровић Дојчила Милан;

постарите водници: Бајчи Михајла Стеван, Белек Луке Жељко, Белан Јосипа Борислав, Боројевић Маринка Предраг, Делић Мухамеда Адем, Деспотоски Јован Благоја, Ђерфи Иштвана Шандор, Ђинић Миодрага Павле, Гербец Евгенија Евгениј, Главчић Обрада Слободан, Гозман Живе Радица, Гушавац Николе Милан, Хорват Стјепана Владислав, Јерковић Јанка Славко, Јовановић Миодрага Слободан, Кардум Мате Ивица, Колар Иван Дарко, Колежнич Михаела Михаел, Корда Шаџира Јасмин, Крсмановић Василија Стево, Кваранта Милана Ецио, Љубић Марка Велимир, Мајсторовић Анте Драго, Маскимовић Мирослава Владимир, Маринков Јована Радислав, Мијић Илије Петар, Милосављевић Велибора Владимир, Мисић Радуна Милутин, Младеновић Светислава Новица, Николић Драгољуба Милорад, Ожеговић Мехе Месуд, Парадиновић Стјепана Дражен, Перанић Јосипа Ненад, Петровић Милана Миломир, Ристевски Живко Добрице, Сантрач Николе Миленко, Сожа Јакова Дамир, Станковић Слободана Љубиша, Стефановић Душана Драган, Шабовић Михаила Жељко, Шалиновић Ивана Томислав, Шуматић Његослава Василије, Томичић Анте Мирко, Торбица Петра Миле;

водниците I класа: Арсић Предрага Слађан, Бандало Ивана Слободан, Богдановић Димитрије Марио, Бундало Миће Душко, Цветановић Радисава Драгољуб, Динић Велимира Горан, Елез Мате Анте, Фазлић Османа Муниб, Јовић Миљивоја Горан, Јусић Ибрахима Емир, Кнезовић Мате Стјепан, Кнежевић Бориса Зоран, Лекин Ивана Небојша, Максимовић Радислава Милоје, Марчетић Марка Маринко, Милојић Милорада Зоран, Мирков Витомира Јован, Мочић Марка Звонимир, Орловић Станише Жељко, Петковски Драгољуб Зоран, Ризван Ивана Мате, Станкић Чедо Станко, Станковски Драган Ђорђи, Стојанчевић Обрада Мићо, Стојановић Вукола Драгољуб, Шминтић Стјепана Габријел, Шојић Светислава Жељко, Тадић Мирка Тајмин, Турајлић Јове Владо, Вржица Боже Јаков, Вуковић Звонимира Синајко, Зец Мирка Коста, Златановић Бранислава Зоран;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Вујичић Гојка Митар, Дивац Милића Ненад;

- за особено истакување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

постариот водник Садиковић Арслана Назиф;

Бр. 111

22 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

- за заслуги постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Богдановић Миодрага Душан, Бубњевић Ђорђа Блажо, Ђургуз Уроша Слободан, Јарабек Јосипа Крунослав, Јовановић Милоја Спасоје, Кљајић Мила Павле, Котевски Трајана Бранко, Купрешанин Данила Никола, Лазић Љубомира Милан, Манолев Илије Миле, Милетић Богдана Бошко, Младеновић Војина Томислав, Остојић Стевана Драго, Видовић Милана Веселин;

мајорите: Алексић Саве Бранислав, Цвејановић Бошка Душко, Донко Јожефа Антон, Цигурски Милана Светозар, Јеремић Драгомира Јосип, Јеремић Јанићија Слободан, Кастратовић Величка Лука, Кукобат Крсте Марко, Лазовић Драгише Мирко, Маркуш Мирка Милорад, Митровић Митра Радослав, Новаковић Добросав Витомир, Перак Ђуре Владимир, Радос Винка Антон, Рајковић Боривоја Бранислав, Шкунца Антона Крешимир, Ткач Стевана Стеван, Видмар Макса Љубо, Вујновић Љубе Ђуро, Жарковић Томе Миљивој;

капетаните I класа: Авакумовић Живана Милан, Беловић Душана Обрад, Хоџић Емина Хајрудин, Иновски Бориса Илија, Јевтовић Живорада Михаило, Колев Гроздана Иван, Миџић Богдана Небојша, Миочиновић Стојана Танасије, Мошкон Франца Иван, Омаста Мише Јанко, Равлић Јозе Мате, Савић Часлава Радоје, Ташаковић Сада Садин, Ујић Ђорђа Ненад, Живанов Петра Божидар;

капетанот Трајков Блажа Делчо;

заставниците I класа: Бандић Пашана Решо, Башић Ивана Томо, Бешир Марка Славко, Бојовић Вујице Богосав, Бокић Мате Блажо, Ѓирић Бранислава Христивоје, Драгић Миле Добрице, Годић Војина Жарко, Иђошки Живка Милош, Јанковић Илије Борислав, Јокић Рада Миротслав, Катанчевић Сретена Милан, Лутовац Милалина Томислав, Љубеновић Радосава Василије, Марјановић Раде Лазо, Матић Стевана Милан, Недељковић Станимира Чедомир, Панић Бранка Зарије, Петровић Симе Симо, Приватрић Станислава Миладин, Половина Дане Марко, Радвановић Милисав Драгиша, Симоновски Димитра Диме, Сретеновић Лазара Станимир, Стојановић Адама Славолуб, Васић Милојка Миљивоје;

заставниците: Богдановић Десмира Стаменко, Лукић Јована Ђорђе, Петровић Драгослава Илија;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Бапа Илије Никола, Блажеј Антона Антон, Лапчић Љубе Саво, Ковачевић Милорада Радосав, Николић Живорада Миломир, Николовски Санде Мирко, Петровић Ђуре Томислав, Рожич Блажа Маријан, Жигон Антона Петар;

потполковниците: Јевтић Цветка Милорад, Павловић Драгомира Милојко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Миљковић Светислава Томислав, Шапкин Арсена Владимир, Шоваговић Игње Бранко;

потполковниците: Аранђеловић Уроша Божидар, Аруновић Божидара Иван, Биједић Петра Драгомир, Боро Владе Вукан, Даутовић Саве Миодраг, Деспотовић Совренија Богомир, Драгичевић Стевана Душан, Бермановић Ђуре Раде, Ђурић Ратка Стаменко, Јовановић Светомира Миладин, Јованов Стојмена Владимир, Матијевић Среќка Радомир, Митровић Љубисава Радован, Мурета Ивана Јосип, Паниќић Мирка Мирко, Панѓић Живана Ђураћ, Пауновић Мирка Драгољуб, Петрин Ђуре Јоца, Петровић Светислава Миодраг, Првуловић Живадина Миодраг, Рајковић Мирка Љубо, Ристић Петра Петар, Симончић Винка Винко, Станковић Драгослава Веселин, Станојевић Александра Милан, Стоисављевић Јове Милан, Турншек Антона Антон-Јожеф, Велковски Најде Славе, Војновић Вукајила Милорад;

мајорите: Бошковић Божа Анте, Бућан Милана Паво, Ралетић Милана Младен, Станојевић Миливоја Милан, Тодоровић Јове Мирко, Васиљевић Милана Властимир, Зећ Мате Бранко;

капетанот I класа: Негројевић Драгутина Владимир; заставниците од I класа: Бижић Нинка Гојко, Масниќоса Јована Милан, Митровић Симе Звонимир, Враговић Петра Стјепан;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Диковић Јакова Станко, Пуцко Милана Владимир, Стјеља Марка Миле;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајорот: Петковић Лазара Драгомир;

капетаните од I класа: Боричић Радуге Милан, Динић Драгутина Љубомир, Фејсов Николе Марко, Марковић Милоша Радисав, Поповић Милорада Остоја, Поповић Борислава Светомир, Станков Данила Радомир;

капетаните: Ајдук Анте Емил, Бркић Момчила Боро, Пинтер Антала Андраш;

поручникот Милковски Стевана Миле;

заставниците I класа: Бербер Љубомира Станко, Богдановић Радована Блажо, Ценић Ђорѓа Ненад, Церовак Стојана Драгиша, Цветковић Драгутина Добросав, Димчић Александра Томислав, Ђорђевиќ Антона Радован, Јанковић Сретена Драган, Јовановић Ђуѓелка Драгољуб, Јовичић Драгише Миладин, Јовановић Иве Илија, Кнежевић Миле Милан, Комненовић Ђуре Гојко, Корићанац Душана Милан, Косановић Милана Миле, Ковачевић Драгољуба Миленко, Ковачки Димитра Борис, Крстић Душана Томислав, Лакота Хајре Идриз, Латиновић Владе Ратко, Луковић Марка Драгиша, Марковић Ђорѓа Радомир, Марковић Милорада Станислав, Меѓава Стевана Лазар, Петричић Раде Милан, Петровић Милана Никола, Пиралић Авдије Мустафа, Поткоњак Јандрије Милан, Прпа Јована Лазар, Радовановић Славка Андреја, Ралић Живке Мирослав, Ратковић Симе Владимир, Ристић Ристе Александар, Средојевић Јована Видосав, Сурла Миладина Милан, Тасић Михајла Ђорђе, Вукадиновић Станка Милан, Здравковић Божидара Драгољуб, Живановић Владислава Предраг;

заставниците: Асановић Исаила Ђорђе, Брајуха Ивана Јосип, Цветковић Јордана Миле, Ђуран Славка Звонко, Гвозденац-Срдановић Радислава Лазар, Кешин Јове Милан, Матовић Неше Љубиша, Омаста Јана Јозеф, Паѓен

Фрање Фрање, Половина Николе Милорад, Секел Ђштвана Лајош, Стеља Марка Мирко, Стојиљковић Градимира Слободан, Стојановић Проке Стојан, Шимић Јерка Марин, Топић Драгана Бранко, Тотарвај Стјепана Стеван, Вучковић Илије Радован, Зарић Николе Титослав, Здравковски Ђорѓа Русимир, Златановић Љубише Саша;

постарите водници I класа: Агић Галиба Мехмедалија, Димитријевић Славише Радмило, Горша Мирка Златко, Јузвишен Јосипа Марко, Ковачић Стјепана Мато, Миркић Милана Мирко, Мушић Ибрахима Ариф, Николић Јездимира Радивоје, Обреза Франца Марко, Одобашић Матије Андрија, Раденковић Јулке Сава, Ролеш Мије Јосип, Шаренац Миленка Ненад, Уларчић Мијаила Зоран, Вуић Ивана Драган;

постариот водник I класа Марковић Стеве Ђоко;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Андоновић Костадина Миодраг, Брбаклић Бранка Тодор, Дрндарски Светислава Миодраг, Дубајић Марка Ђуро, Хамидовић Мехмеда Екрем, Јурковић Јована Љиљана, Лакић Благоја Слободан, Лепшина Мартина Франц, Летинић-Сабљак Драгутина Даница, Љубојевић Боже Раде, Миљш Дане Марија, Николић Милана Михајло, Пешић Џеје Зорица, Рашо Јозе Иван, Рашовић Богдана Оливера, Родић Мила Милош, Стефановић Миодрага Томка, Таталовић Николе Лазар;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Крстић Милоша Никола, Матић Александра Драгомир, Николић Станимира Милан;

потполковниците: Димитријевић Луке Бошко, Гачевић Милорада Раденко, Гајић Предрага Родољуб, Јевтић Уроша Мирослав, Лазаревић Бранислава Животије, Милосављевић Тихомира Станимир, Мишић Милорада Драган, Новаковић Николе Милан, Павлић Антона Винценциј, Павловић Николе Милоје, Пејчић Косте Чедомир, Петровски Спасоје Ристо, Радовановић Живана Миливоје, Рајчевић Симе Душан, Ризи Емила Стјепан, Савић Радомира Велисав, Шоштарић Јожефа Петер-Михаел, Тулум Јована Благоје, Видановић Тихомира Александар, Вучинић Борисава Мирко;

мајорите: Цулић Вида Јован, Ивановић Радивоја Бољуб, Малинић Милана Момир;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Чепуло Јуре Анте, Ђорђевић Миодрага Ђорђе, Милановић Душана Љубомир;

мајорите: Ацески Дане Зоран, Бастијар Раде Милош, Ђорђевић Александар Бора, Ђорђевић Душана Велибор, Ђорђевић Крстивоја Стојан, Ђорђевић Видосава Димитрије, Ђукић Лазе Бошко, Еремић Богољуба Слободан, Глишић Милинка Радиша, Грујиќић Миле Лазо, Хамер Ивана Стјепан, Ивановић Васка Миливоје, Јерковић Бранка Драган, Липовац Александра Лазар, Лончар Марка Милош, Лугоња Луке Милан, Маљкови Саве Милисав, Михаљевић Васа Јанко, Миловановић Драгише Томислав, Омалељ Петра Јован, Петровић Божидара Михајло, Ракић Петра Никола, Рихтар Јураја Марјан, Стојановић Милића Слободан, Стојановић Милића Миодраг, Шабановић Хасе Фаик, Шестан Мате Јосип, Шрепфлер Стјепана Павле, Трчиновић Марина Горки, Вемић Миладина Веселин, Златковић Драгољуба др Јован;

капетаните I класа: Бобић Мила Драгомир, Бошковић Душана Обрен, Бракус Стеве Раде, Дуканац Среќка Миодраг, Димитрашковић Славка Александар, Ераковић Данила Радомир, Худомал Франца Франц, Јовчевски Стојечета Сребре, Капларски Славка Слободан, Крстовић Благоја Милоје, Лакић Данила Мирослав, Милетиќ Новице Влајо, Милићевић Бошка Драго, Милић Милике Миланко, Миловановић Милорада Радиша, Николић Петра Петар, Новак Стјепана Маријан, Пауљевић Борисава Дра-

ган, Петровић Стевана Драгорад, Петровић Милована Радисав, Петковшек Јожефа Бранко, Ранков Милетића Миливој, Ромић Николе Бранко, Симић Стеве Миленко, Смиљанић Петра Душан, Станковић Милоја Драган, Стојановски Драгана Звонко, Шурбек Станка Владо, Траиловић Томислава Мића, Трговчевић Паје Лука, Врачаревић Стевана Милан, Зебић Милана Добривоје;

капетаните: Ђорић Милуна Драган, Ивић Пере Ранко, Јовановић Томе Радослав, Клобучар Томе Томислав, Савић Милорада Младен, Стојановић Драгице Живко;

поручници: Протић Војислава Миливоје, Ристић Радоша Добрица;

потпоручникот Ђурчић Милана Ђорђе;

заставниците I класа: Аџић Спасоја Николдин, Алулоски Спасе Петре, Арсовски Велинов Петар, Бејатовић Милоша Милован, Белоцка Никодина Милан, Богданов Јордана Благоје, Цигановић Илије Славко, Цветановски Атанаса Бранко, Черкућ Антонија Мидан, Дашић Милоша Милован, Диванисов Миле Живко, Грујичић Радомира Миломир, Гулевски Крсте Борис, Гутеша Станка Драго, Илић Љубише Радивоје, Ивановић Сретена Душан, Јаневић Стевана Милојко, Јоковић Радисава Часлав, Јотић Благоја Обрад, Јовановић Радивоја Божидар, Јовановић Божидара Чедомир, Кајић Јове Душан, Кљајић Драгутина Стеван, Копривица Ђорђа Милош, Крстовски Димитра Драгомир, Милуш Јове Мирко, Митовић Станка Драгољуб, Митровски Марка Јован, Недељковић Радомира Србислав, Ненадић Милоша Перо, Николић Драгољуба Миодрага, Николић Милоша Радоје, Палијан Ивана Миковил, Пејаковић Андреја Ђорђе, Перовић Ђорђа Божидар, Пестотник Мирка Јуриј, Филиповић Пере Бранко, Поповић Александра Томислав, Прокић Драгомира Милан, Радивојевић Милорада Драгољуб, Станковић Николе Радомир, Стојаковић Стојана Милан, Стоић Крсте Милоје, Шаренац Данила Петар, Тумбас Симе Јован, Турибац Рудолфа Аугуст, Удиљак Антуан Ненад, Варевац Миљка Драгомир, Василевски Николе Тодорче, Вигњевић Тодора Драган, Витас Саве Никола, Влаховић Дмитра Милија, Влаховић Машана Мирко, Вучковић Душана Слободан, Живић Најдана Димитрије;

заставниците: Адамовић Богосава Петар, Аљиновић Доменика Стенко, Ваџњар Тихомира Пуниша, Бијелић Душана Слободан, Гајнер Грегора Иван, Димоски Богатина Светозар, Гатарич Бошка Војин, Хрговић Мате Динко, Илијев Васила Атанас, Јокановић Николе Јован, Јовановић Милана Милосав, Јовановски Ђорђа Илија, Марић Петра Никола, Маринчев Александар Павле, Маринковић Велизара Миливоје, Мијатовић Николе Ђорђе, Митевски Стојчета Благоја, Митић Добривоја Станоје, Петров Ане Владимир, Пилај Матије Иван, Радивојевић Душана Лазар, Рајковић Јована Драгољуб, Режан Динка Радомир, Стојичевић Боривоја Христивоје, Шупе Иве Лука, Витомирски Спасе Радислав, Вјештица Јована Јово, Вујовић Мирка Перо, Зец Еугена Ђино, Живковић Бранка Томислав;

граѓанското лице на служба во ЈНА Манић Марка Милица;

- за примерни заслуги и умешност во работата врз развивањето на постојана полет заради остварувањето на поставените задачи во единиците со кои раковоат, како и за создавање услови за постигање на посебно добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Антонић Николе Борис, Чобелић Љубице Предраг, Дугалић Момчила Срећко, Душић Јожефа Јожеи, Илић Велимира Витомир, Милтеновић Мирка Станиша, Миљковић Николе Александар, Неќаков Ђорђа Радивој, Пињух Николе Иван, Самаринић Шпире Момчило, Савин Рајка Љубо, Симеуновић Богољуба Саво, Шћекић Алексе Вељко, Вучковић Ненада Небојша;

капетанот на фрегатата Саучек Александра Слободан; воениот службеник II класа Буџак Томе Вукман;

мајорите: Бјелић Ђурђа Милорад, Церовац Миодрага Петар, Црнокрак Илије Бранко, Драгољевић Тривуна Марко, Ерић Драгољуба Владимир, Јовановић Драгољуба Владимир, Љубисављевић Радојка Велимир, Мартић Мирка Милош, Николић Живана Лазар, Павловић Новака Љубо, Перић Дуђана Милан, Поповић Стратимира Драгослав, Зорић Петра Драго, Жинко Франца Франц;

капетаните I класа: Станојловић Радомира Радивоје, Влаховић Милинка Милија;

заставниците I класа: Адамовић Хранислава Слободан, Алексић Борисава Милан, Анђелић Илије Светозар, Бабић Станка Ђорђе, Бановић Јоке Никола, Бошковић Петра Милић, Бошковски Петра Александар, Брајовић Милсава Урош, Буковец Франца Јанез, Цвијетиновић Гојка Цвијетина, Чугуровић Раденка Владимир, Чупић Ристе Урош, Денковић Ивана Станко, Драгичевић Милана Божидар, Ђорђевић Данила Ђурђе, Ђурковић Јефте Радоман, Ерцег Војислава Лазар, Гаџеша Тодора Лука, Гавански Лазара Милан, Грба Милана Илија, Јанковић Будимира Боривој, Јеребица Љубомира Иван, Јелавић Јураја Анте, Јовановић Радисава Раденко, Клисарић Шпире Анан, Костадиновски Серафима Мирко, Котур Душана Бранко, Ковачевић Давида Бранко, Лучић Драго Тадија, Марковић Витомира Станимир, Милановић Станка Симеун, Милосављевић Војина Симо, Мирјанић Спасоја Љубо, Муштра Јуре Мате, Пајовић Пере Радисав, Правин Мила Милош, Пауновић Милована Милољуб, Павловић Богосава Обрен, Пекић Раше Радош, Перишић Ђорђе Богдан, Перишић Ђорђа Богдан, Петровић Митра Мирко, Петровић Радована Живко, Радаковић Драгана Владимир, Савић Љубомир Раду, Секуловић Благоте Шпиро, Сладојевић Василија Петар, Станковић Величка Крсто, Станковић Величка Милан, Стевановић Љубинка Драган, Топић Цвијана Тоде, Топић Ристе Војислав, Турнић Обрена Петар, Величковић Душана Миодраг, Видић Луке Драгоман, Вукшић Петра Мартин, Зец Симе Никола, Живковић Пантелије Милован;

заставикот Дрешић Павла Велиша;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетаните од I класа: Арбутина Љубана Мирко, Арсов Трајче Борис, Аврамов Јована Никола, Белин Живка Драгиша, Бијелић Драгана Славко, Богичевић Стевана Сава, Бојић Цветка Љиљана, Цветковић Благоја Драгутин, Дамјановић Вукосава Јаков, Димитров Трајка Раде, Ђукић Јове Момчило, Ђуровић Милорада Радоје, Хасковић Авде Небојша, Илиевски Ставре Илија, Јовић Марка Вид, Качев Аврама Крсто, Колар Милана Божо, Коџић Мије Иван, Лакчевић Марко Јован, Лакић Мирко Момир, Митић Радисава Љубиша, Миколачић Аугустина Милан, Младеновић Владимира Слободан, Мрчан Марије Никола, Носков Димитрија Мирослав, Павлица Гајре Јовица, Петковић Анте Недељко, Певац Рудолфа Младен, Пиљиповић Милана Ненад, Продановић Димитрија Василије, Робал Стеве Милан, Садил Вацлава Мирослав, Стошић Милутина Радивоје, Шерфезе Паје Паја, Томић Светомира Зоран, Векић Милана Љубиша, Вилотијевић Радоша Миодраг;

капетаните: Албрехт Ивана Иван, Белован Шандора Шандор, Девић Милорада Зоран, Димић Радослава Милорад, Драгојловић Вукоче Иван, Ђукић Милорада Живоград, Ђурђевић Милана Радомир, Гренка Станка Борис, Гргурић Петра Миленко, Хаџисмановић Хасана Исмет, Иванов Атанаса Ђорђе, Катанић Раденка Драган, Котник Алојаза Милан, Кузмановић Боре Мирослав, Лукић Драгана Зоран, Мекић Драгољуба Ратко, Миладинов Живојина Душко, Миладиновић Јове Јово, Милошевић Владимира Видоје, Мироевић Селима Узеир, Митић Среќа Златко, Никић Дејана Митар, Николић Божидара Јовица, Обрадовић Неѓе Миле, Пешић Манојла Белимир, Подовац Радмила Ђурица, Поповић Драгослава Небојша, Радујко Јанка Никола, Ратковић Миленка Саво, Савић Јове Милорад, Стојиљковић Витке Љубиша, Шобот Веселина Златко, Трајковски Душана Наѓо, Васиљковић Градимира Зоран, Војановић Димка Слободан, Вујић Ђорђа Недељко, Живковић Владимира Станко;

поручникот на фрегата Јуретић Бранка Бранко;
 поручниците: Авдулахи Ибрахима Влазним, Чораповић Пеје Божо, Хасанбеговић Зајма Авдо, Јозић Имре Јозеф, Јуран Мије Мирослав, Карас Ђуре Тибор, Ковачевић Драгомира Милутић, Лазар Викентија Јонел, Мирковић Драге Гојко, Пановић Негомира Иван, Пашалић Смаје Суад, Пекарић Фуада Фахрудин, Селак Анте Иван, Соколовић Десимира Славољуб, Спахић Ибрахима Рефик, Срнец Стјепана Златко, Стоев Димитра Ристо, Стоишић Славољуба Драгослав;

воен службеник од VI класа Милутиновић Деспота Мирко;

потпоручниците: Суботић Живка Небојша, Вемић Боже Милија, Вишњић Ранка Митар;

заставниците од I класа: Божовић Божа Васко, Дурковић Милића Машан, Ђорђевић Исидора Обрад, Ковачевић Мила Илија, Младеновић Саве Стојан, Николић Спиридона Бошко, Пелевић Миленка Бранко, Рапаић Раде Драган, Силић Матије Младен, Шћепановић Милдована Душан;

заставниците: Балабан Ђукана Драган, Димески Раде Нове, Ђуран Луке Гавро, Јеремић Светомира Живадин, Јовановић Бошка Милош, Кардинал Фране Јосип, Магацић Анке Иван, Маричић Петра Милан, Мариновић Милојка Миливоје, Милошевић Живојина Голуб, Мосић Станка Хранислав, Петковић Боже Боженко, Праштало Јована Драго, Раубал Матије Иван, Стијак Тривуна Рајко, Стојичић Милана Драган, Шугар Јуре Маријан, Варда Душана Милорад, Варга Иштвана Деже, Зорић Милана Лука;

водниците од I класа: Арлов Стевана Миле, Атанасовски Величка Стојмир, Базић Саве Милојко, Делић Глише Мирослав, Дугачки Бошка Душан, Цакула Димитра Ђуро, Филиповић Чедомира Божидар, Граховац Мила Андрија, Грбо Изета Сабир, Ивановић Катице Иван, Јеловац Живана Небојша, Јовић Милана Момир, Лаћарац Душана Здравко, Леиполд Ивана Ђуро, Лукић Богосава Ђоко, Маринковић Михајла Драган, Медан Ђоко Трифо, Михајловски Трајана Благоја, Мраовић Ђуре Живоин, Панић Саве Раде, Паска Славка Цветко, Паушак Марка Илија, Павловић Богољуба Богдан, Ранчић Светомира Миле, Раздрх Марије Виктор, Ристић Ранка Радомир, Ромић Франца Роберт, Рупник Алојза Алојз, Спасић Богомира Властимир, Устамујић Мушања Есад, Занимовић Луке Мирко;

постарите водници: Бакша Ернеса Бруно, Барић Ивана Драгутин, Бишевац Хаце Исмет, Чанђар Мате Златко, Ђирић Томислава Иван, Даниловић Бранислава Миодраг, Дувњак Душана Драган, Ђушић Миодрага Раде, Гајић Драгутина Љубомир, Хамзић Пашана Ферид, Игњатовић Велисава Милош, Јездић Живојина Милорад, Јовић Саве Радислав, Калањ Драгутина Драгутин, Карић Шабана Сафет, Кијановић Радоја Милан, Куркра Раде Ђорђе, Марин Раде Горан, Милад Ивана Славко, Муха Ивана Миљенко, Несторивић Драгољуба Драган, Петровић Добривоја Вукадин, Раћеновић Раде Милорад, Суљаковић Хусеина Осман, Шајбен Јанка Владо, Веселин Душка Миливој, Вуковић Војислава Ивица, Захировић Боге Бегзудин, Зарков Александра Петар;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Костић Владе Јован, Николовски Томе Киро, Жеравица Јована Милосава, Величковиќ Кире Душан;

-за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Араповић Пере Грга, Арнаутовић Стјепана Франка, Бањанин Ђуре Душан, Башић Танасија Стојан, Бобић Милана Ђуро, Бошковић Глигора Љиланка, Церовац Драгана Драгољуб, Чанковић Луке Иван, Димовски Трипуна Воислав, Дисич Крсте Јулка, Доневиќ Николе Кирил, Ђоршока Венче Ристовка, Годић Љубише Светлана, Грачанин Трише Здравко, Хаими Лаха Ферат, Јахић Цемала Дервиш, Јовановић Александра Новица, Јованчић Јована Ранѓел, Јовановић Чедомира Стојан, Калања Драгице Саво, Кларин Паве Љубомир, Костевц Антона Миленка, Крњајић Василије Милорад, Курбеговић Салиха Неџиб, Мариновић Стојана Драгица, Мијатовић Богдана Тадије, Николић

Бошка Славко, Нинковић Бранка Крстан, Петровић Бранка Светислав, Петровски Тодора Русе, Поповић Јоксима Душан, Секуловић Момчила Бошко, Смокровић Мишка Ката, Сунарић Симе Иван, Шћеловић Мирослава Ратко, Шубара Луке Миља, Тантуровски Спири Душан, Вајс Драгутина Јосип, Вучинић Јуре Иванка, Загорац Николе Петар, Живковић Младена Боса;

- за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните: Антић Ранка Зоран, Бабић Станислава Бојан, Богдановић Живка Златомир, Боровић Славка Данијел, Цепјак Андрије Мирко, Ђорић Хусе Хилмо, Делић Драге Драган, Ђокић Фердинанд Томислав, Дворабич Ивана Јадранко, Ђого Вукана Спасоје, Гавриловић Андрије Радојко, Илић Милана Драго, Илић Димитрија Милан, Илиоски Стојка Ристо, Јевтић Симеона Милан, Јовановић Милорада Дарко, Кајтаз Момчила Миленко, Медаковић Миле Ђуро, Младеновић Предрага Мирослав, Пејовић Вељко Милош, Перчичић Јосипа Марко, Поповић Живана Драган, Радошевић Лазе Драго, Реџеповић Цевахира Горан, Роксандић Михајла Милорад, Слијепчевић Доброслава Драган, Стоименов Васила Борис, Стојановић Видоја Миладин, Сурдучки Боривоја Душко, Танасковић Славољуба Љубиша, Тодоровић Душана Драгослав, Томић Светислава Драган, Весић Николе Душан, Вук Стјепана Зденко, Живановић Бранислава Зоран;

поручникот на фрегата Сердар Мате Фране;

поручниците: Анжел Рихарда Едвард, Арсић Миломира Горан, Бећировић Беге Екрем, Богићевић Видана Миодраг, Бунчић Ђорѓа Драган, Базе Емина Томор, Чековић Реље Душко, Ђосић Радивоја Добривоје, Ђудић Драгана Милош, Грахек Штефана Миран, Хасановић Хасана Неџад, Идеи Нандора Шандор, Илић Милета Драган, Илић Стојана Радо, Јагић Францике Жељко, Јакуповић Мухарема Бајазид, Кахирмановић Беге Фикрет, Кукурић Станише Милан, Лопарић Стјепана Дамир, Максимовић Нике Стојан, Мијатовић Борка Дарко, Милаковић Саве Бјелан, Миливојевић Милана Божидар, Новковић Милосава Зоран, Павић Милије Бранислав, Пекија Сретка Слободан, Пепић Марка Рано, Похулук Фране Мирко, Радеж Ивана Силвестер, Радовановић Миленка Бранислав, Ракић Драгослава Радослав, Ранѓеловић Тугомира Драгослав, Рељић Здравка Драго, Скандерија Пеје Синиша, Станишић Николе Борислав, Степић Живомира Зоран, Стојаноски Стојана Љупчо, Стојковић Вукадина Мирољуб, Шерић Анђелке Јуре, Шишарица Ђурѓа Радомир, Узур Миланка Златко, Винчић Миленка Сретен, Вовк Михајла Драган, Вучковић Ранка Радован, Вујић Чедомира Милан, Звонарић Маријане Миодраг, Живковић Маријана Марко;

потпоручникот Драгошановић Персиде Миодраг;

заставниците: Булатовић Радоје Радован, Сивро Мехе Есан, Турковић Луке Петар, Василевић Јована Милија, Вранешевић Љубана Стево;

постарите водници од I класа: Бијелић Станка Миле, Блашковић Душана Зоран, Крпо Ахмета Авдо, Маневски Јордана Томислав, Тепавац Николе Драган, Васић Цвије Јово;

постарите водници: Адамовић Бранка Дамир, Анчић Бошка Зоран, Белаћ Јове Вељко, Даниловић Јована Ненад, Дремел Мирко Зденко, Дујаковић Нове Трипо, Фербишек Антона Младен, Хоџић-Мехић Асифа Јасмин, Јевђовић Милоша Миодраг, Јовановић Живојина Зоран, Кадрић Ѓамила Алија, Каменџаш Шећира Сеид, Кањковић Николе Антун, Канкараш Новака Радомир, Кешић Јове Крсто, Кевац Шпире Стево, Кларић Грге Драго, Кременовић Душана Тихомир, Ловрић Петра Мирослав, Маџић Срећка Павле, Манасић Здравка Жикица, Милован Илије Миодраг, Миладиновић Драгана Зоран, Миљковић Омера Мухамед, Муминовић Ибрахима Мехо, Новаковић Томислава Ненад, Павић Антуна Јосип, Петровић Живана Драган, Поповић Бранка Срѓан, Радосављевић Божидара Живорад, Радуловић Ђорѓа Драган, Радушки Алексеј Рајко, Ралевиќ Тодора Перо, Реџепа Рамадана Рамиз, Ристов Љу-

бине Драги, Саздевски Блаже Крсто, Спасојевић Милана Димитрије, Стевановић Драгољуба Звонко, Шаља Рамада на Агрон, Шкрбић Гојка Бранислав, Трбоња Хамзе Енвер, Вулетић Милоша Светозар;

водниците од I класа: Абази Невзета Назим, Алија Хасана Башким, Араповић Јанка Иван, Арнаутовић Неца да Енвер, Арсић Велибора Новица, Бачић Антуна Дражен, Беронић Милана Зленко, Бубало Трифуна Радомир, Бујила Љубомира Јанко, Цаха Ладислава Дубравко, Делиев Атанаса Звонко, Дрекаловић Ратомира Горан, Борђиоски Александра Гоце, Гравара Мирка Желько, Исаков Филипа Бојан, Касиба Јосипа Иштван, Катана Јусуфа Хасан, Ковачевић Радована Горан, Козар Јураја Томислав, Лукић Стеве Саша, Марић Симе Здравко, Марковић Крсте Витомир, Милиновић Владе Зоран, Палинкаш Андрије Саша, Сићовић Владете Блажмир, Слугановић Мате Мартин, Сворчан Велибора Обрад, Шобат Славка Зоран, Штефанчић Милана Иван, Тренчевски Кене Миле, Вукковић Манојла Јадранко, Вуковљак Миладина Горан;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Анимовић Десимира Мијодраг, Аралица Раде Никола, Бежановић Мијајла Вучић, Хвала Станка Јосип, Кеџман Лазе Стево, Ковачевић Мирка Радослав, Крнета Душана Милован, Митровски Стојана Живко, Миличевић Хусније Бега, Смиланић Мирка Васо, Стариц Винка Томо, Вујиновић Душана Марко.

Бр. 112
22 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Лазар Мојсов, с.р.

СОДРЖИНА:

	Страна
537. Закон за системите за врски — — — — —	1137
538. Уредба за измена на Уредбата за спроведување на материјалната обврска на граѓаните и на основните и други организации на здружен труд за потреби на општонародната одбрана — —	1152
539. Наредба за измена и дополние на Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку	

	Страна
територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на производи, суровини и отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија — — — — —	1153
540. Наредба за измена на Наредбата за начинот и постапката за правдање на разликите во вредноста настанати во работењето со странство —	1153
541. Одлука за условите и начинот на користење на средствата за станбени потреби обезбедени во Буџетот на федерацијата за 1988 година — —	1154
542. Одлука за дополненија на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1988 година — — — — —	1155
543. Соопштение за стапката на растежот на цените на мало во јуни, за просечната стапка на растежот на цените на мало во периодот април-јуни и за есконтната стапка на Народната банка на Југославија за јули 1988 година — — — —	1155
544. Единствени коефициенти за ревалоризација на основните и други општествени средства и процент на растежот на животните трошоци —	1155
545. Листа на кандидати за дополнителен избор на три делегата во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — — — — —	1156
Одлука за оценување на уставноста на одредбата од член 9 став 1 точка 3 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот — — —	1156
Одлука за оценување на уставноста на одредбата од член 9 став 1 точка 3 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот — — —	1157
Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот — — — — —	1157
Назначувања и разрешувања — — — — —	1158
Одликувања — — — — —	1159

